

ХАЛК БАНКА АД Скопје

**Финансиски извештаи
за годината што завршува
на 31 декември 2017 и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	2 – 3
Биланс на успех	4
Извештај за сеопфатна добивка	5
Биланс на состојба	6
Извештај за промените во капиталот и резервите	7 – 8
Извештај за паричниот тек	9 – 10
Белешки кон финансиските извештаи	11 - 134
Прилог 1 – Годишен извештај	
Прилог 2 – Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА ХАЛК БАНКА АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 4 - 134) на ХАЛК БАНКА АД Скопје (во понатамошниот текст „Банката“), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2017 година и извештај за сеопфатна добивка, извештај за промените во главнината и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и регулативата на Народна Банка на Република Македонија, како и за интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Банката со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не и со цел изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Банката. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ХАЛК БАНКА АД Скопје на ден 31 декември 2017 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Македонија и регулативата на Народна Банка на Република Македонија.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА ХАЛК БАНКА АД Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Банката е одговорно за подготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и на годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи), во согласност со Законот за трговски друштва, и истите беа прифатени и одобрени од раководството и кои Банката е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи на Банката. Ние ги спроведовме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и со приложените ревидирани финансиски извештаи на Банката за годината што завршува на 31 декември 2017 година.

Останато

Ревизијата на финансиските извештаи на Банката за годината што завршува на 31 декември 2016 година била извршена од страна на друг ревизор, кој во својот извештај од 27 април 2017 година изразил мислење без резерва.

Дилоит ДОО Скопје

Лидија Нануш
Овластен ревизор
Директор

Скопје, 28 март 2018 година



Александар Аризанов
Овластен ревизор

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Биланс на успех за периодот од 1 јануари до 31 декември 2017

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Приходи од камата	1.812.062	1.669.963
Расходи за камата	(441.338)	(403.564)
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.370.724	1.266.399
Приходи од провизии и надомести	488.364	422.836
Расходи за провизии и надомести	(242.803)	(191.935)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	245.561	230.901
Нето-приходи од тргување	(2.056)	290
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	50.806	42.967
Останати приходи од дејноста	67.492	106.790
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(120.403)	(183.592)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(9.193)	(15.707)
Трошоци за вработените	(422.627)	(404.029)
Амортизација	(139.517)	(115.601)
Останати расходи од дејноста	(436.150)	(400.034)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	604.637	528.384
Данок на добивка	(65.345)	(56.994)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	539.292	471.390
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	539.292	471.390
Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:		
акционерите на банката	-	-
неконтролираното учество	-	-
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)	1.484	1.493
разводната заработка по акција (во денари)	1.484	1.493

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на:
23 март 2018, и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 23 март 2018.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје:

Д-р Билал Сулубаши
Главен Извршен
Директор

Г. Томче Тасевски
Извршен Директор

Г-ѓа Букет Гаречки
Извршен Директор

Г. Турхан Адеми
Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017


(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари до 31 декември 2017

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Добивка/(загуба) за финансиската година	539.292	471.390
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)	-	-
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	59.495	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
Ревалоризациска резерва за превземените средства врз основа на наплатени побарувања	-	-
*ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството	(1.404)	-
*намалување на ревалоризациската резерва рекласифицирано во Билансот на успех	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	17	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	597.383	471.390
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на*:	-	-
акционерите на банката	597.383	471.390
неконтролираното учество	-	-

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на:
23 март 2018 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 23 март 2018.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје:

Д-р Билал Сулубаши Главен Извршен Директор 	Г. Томче Тасевски Извршен Директор 	Г-ѓа Букет Геречки Извршен Директор 	Г. Турхан Адеми Извршен Директор 
---	---	---	---

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Биланс на состојба на ден 31 декември 2017

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 31.12.2017	претходна година 31.12.2016
Актива		
Парични средства и парични еквиваленти	18 8.374.205	6.766.312
Средства за тргување	19 -	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20 -	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21 -	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1 -	9.939
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2 27.947.898	23.417.591
Вложувања во хартии од вредност	23 4.616.232	4.459.780
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24 -	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1 -	-
Останати побарувања	25 394.065	281.781
Заложени средства	26 -	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27 4.883	15.225
Нематеријални средства	28 55.501	50.387
Недвижности и опрема	29 799.700	781.863
Одложени даночни средства	30.2 -	-
Нетоковни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31 -	-
Вкупна актива	42.192.484	35.782.878
Обврски		
Обврски за тргување	32 -	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33 -	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21 -	-
Депозити на банките	34.1 2.645.435	1.355.254
Депозити на други комитенти	34.2 27.633.873	22.348.750
Издадени должнички хартии од вредност	35 -	-
Обврски по кредити	36 6.146.031	7.048.794
Субординирани обврски	37 -	-
Посебна резерва и резервирања	38 91.622	64.975
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1 13.216	17.828
Одложени даночни обврски	30.2 -	-
Останати обврски	39 433.548	315.901
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31 -	-
Вкупно обврски	36.963.725	31.151.502
Капитал и резерви		
Запишан капитал	40 3.633.180	3.633.180
Премии од акции	325.854	325.854
Сопствени акции	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	65.642	7.551
Останати резерви	192.852	169.283
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)	1.011.231	495.508
Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	5.228.759	4.631.376
Неконтролирано учество*	-	-
Вкупно капитал и резерви	5.228.759	4.631.376
Вкупно обврски и капитал и резерви	42.192.484	35.782.878
Потенцијални обврски	42 17.266.382	14.751.822
Потенцијални средства	42 -	-

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје:

Д-р Билал Суџубаши Главен Извршен Директор	Г. Томче Тасевски Извршен Директор	Г-ѓа Букет Геречки Извршен Директор	Г. Турхан Адеми Извршен Директор
--	---------------------------------------	--	-------------------------------------

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

во илјади денари

Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

Промени во објективната вредност на средствата
расположливи за продажба

Ревалоризациска резерва за превзементи средства од
ненаплатени побарувања

Промени во објективната вредност на инструментите за
заштита од ризикот од паричните текови

Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење

Одложени даночни (средства)обврски признаени во капиталот и резервите

Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)

Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите

Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година

Тран. со акционерите, признаени во капиталот и резервите:

Издадени акции во текот на периодот

Издвојување за законска резерва

Издвојување за законска резерва

Издвојување за

Дивиденди

Откуп на сопствени акции

Продадени сопствени акции
Промени во капиталот и резервите – исплатен данок на дивиденда

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите

На 31 декември 2016

Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтрираливо учество*	Вкупно капитал и резерви	
Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва превземени средства од ненаплаќени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите					(Акумулирани загуби)
2.893.690	325.854	-	-	-	7.551	-	-	-	150.735	-	-	-	826.369	24.118	-	4.228.317	-	4.228.317
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.390	-	-	471.390	-	471.390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-</												

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2017 (продолжение)

во илјади денари
На 31 декември 2016 (претх. год.) / 1 јануари 2017 (тековна год.)
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година
Добивка/(загуба) за финансиската година
Останати добивки/(загуби) во периодот којшто не се прикажуваат во Билансот на успех
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови
Ревалоризациска резерва за превземени средства од ненаплатени побарувања
Промени во објек. вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење
Курсни разлики од вложување во странско работење
Одложени даночни (средства)оберски признаени во капиталот и резервите
Останати добивки/(загуби) којшто не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)
Вкупно неререализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финан. Година
Транс. со акционерите, признаени во капиталот и резервите:
Издадени акции во текот на периодот
Издвојување за законска резерва
Издвојување за останати резерви
Дивиденди
Откуп на сопствени акции
Продадени сопствени акции
Други промени во капиталот и резервите добивка ограничена за распределба на акционерите
Нам. На рев. Резерви. Рекласификација во БУ
Транс. со акционерите, признаени во капиталот и резервите
На 31 декември 2017 (тековна година)

Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		(Акумулирани загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконт. рол. ира.но учество	Вкупно капитал и резерви
Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства од ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				
3.633.180	325.854	-	-	-	7.551	-	-	-	169.283	-	-	471.390	24.118	-	4.631.376	-	4.631.376
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539.292	-	-	539.292	-	539.292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	59.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.495	-	59.495
-	-	-	-	-	(1.404)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.404)	-	(1.404)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	59.495	(1.404)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.091	-	58.091
-	-	-	-	59.495	(1.404)	-	-	-	-	-	-	539.292	-	-	597.383	-	597.383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.569	-	-	(23.569)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(447.821)	447.821	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.569	-	-	(471.390)	447.821	-	-	-	-
3.633.180	325.854	-	-	59.495	6.147	-	-	-	192.852	-	-	539.292	471.939	-	5.228.759	-	5.228.759

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје:

Д-р Билал Суџубаши
Главен Извршен
Директор

Г. Томче Тасевски
Извршен Директор

Г-ра Букет Геречки
Извршен Директор

Г. Турхан Адеми
Извршен Директор

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2017

Во илјади денари			
Белешка	тековна година 31.12.2017	претходна година 31.12.2016	
Паричен тек од основата дејност			
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	604,637	528,384	
Коригирана за:			
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-	-	
Амортизацијата на:			
Нематеријални средства	15/28 32,063	24,022	
Недвижности и опрема	15/29 107,454	91,579	
Капиталната добивка од:			
продажба на нематеријални средства	-	-	
продажба на недвижности и опрема	11 (62)	(1,543)	
продажба на преземени с-ва врз основа на ненаплатени побарувања	11 (3,380)	(13,196)	
Капиталната загуба од:			
продажба на нематеријални средства	16 -	-	
продажба на недвижности и опрема	-	16	
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-	
Приходи од камата	6 (1,812,062)	(1,669,963)	
Расходи за камата	6 441,338	403,564	
Нето-приходи од тргување	8 2,056	(290)	
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа			
Дополнителна исправка на вредноста	12 395,082	367,707	
ослободена исправка на вредноста	12 (274,679)	(184,115)	
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа			
дополнителни загуби поради оштетување	13 9,193	15,707	
ослободени загуби поради оштетување	-	-	
Посебна резерва			
дополнителни резервирања	38 88,580	53,032	
ослободени резервирања	38 (61,711)	(73,864)	
Приходи од дивиденди	11 (4,946)	(4,331)	
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-	
Останати корекции	(115)	-	
Наплатени камати	1,751,246	1,697,066	
Платени камати	(445,558)	(401,087)	
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	829,136	832,688	
Зголемување/намалување на деловната актива:			
Средства за тргување	(2,056)	107,276	
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	
Кредити на и побарувања од банки	10,039	(331)	
Кредити на и побарувања од други комитенти	(4,481,072)	(2,973,635)	
Заложени средства	-	-	
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	4,529	29,392	
Задолжителна резерва во странска валута	(232,807)	(172,027)	
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни односи	-	-	
Останати побарувања	(116,060)	(87,068)	
Одложени даночни средства	-	-	
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-	

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2017 (продолжение)

во илјади денари		
Белешка	тековна година 31.12.2017	претходна година 31.12.2016
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	1,290,154	(677,616)
Депозити на други комитенти	5,276,079	3,670,755
Останати обврски	118,549	133,213
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основата дејност пред оданочувањето	2,696,491	862,647
(Платен)/поврат на данок на добивка	(69,957)	(75,520)
Нето паричен тек од основата дејност	2,626,534	787,127
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложување во хартии од вредност)	(4,762,943)	(4,176,070)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	4,583,908	2,596,315
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(37,177)	(25,210)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(158,040)	(163,943)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	32,811	-
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	4,946	4,331
Нето паричен тек од инвестициската дејност	(336,495)	(1,764,577)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(6,626,209)	(2,393,390)
Зголемување на обврските по кредити	5,712,425	4,492,282
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	739,490
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	-	(788,032)
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	(913,784)	2,050,350
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	(1,169)	(1)
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	1,375,086	1,072,899
Парични средства и парични еквиваленти на 1 Јануари	5,881,276	4,808,377
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	7,256,362	5,881,276

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје:

Д-р Билал Суџубашки Главен Извршен Директор	Г. Томче Тасевски Извршен Директор	Г-ца Бужет Геречки Извршен Директор	Г. Турхан Адеми Извршен Директор
---	---------------------------------------	--	-------------------------------------

Број на белешка	Белешка
1	Вовед
2	Управување со ризици
2.1	Кредитен ризик
2.2	Ризик на ликвидност
2.3	Пазарен ризик
2.3.1	Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промените на пазарниот ризик
	Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски
2.3.2	(без средства за тргување
2.3.3	Валутен ризик
2.3.4	Останати пазарни ризици
2.4	Оперативен ризик
3	Адекватност на капиталот
4	Известување според сегментите
5	Објективна вредност на финансиските средства и обврски
	Биланс на успех
6	Нето приходи (расходи) од камата
7	Нето приходи (расходи) од провизии и надомести
8	Нето приходи од тргување
9	Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
10	Нето приходи (расходи) од курсни разлики
11	Останати приходи од дејноста
12	Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа
13	Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа
14	Трошоци за вработените
15	Амортизација
16	Останати расходи од дејноста
17	Данок на добивка
	Биланс на состојба
	Актива
18	Парични средства и парични еквиваленти
19	Средства за тргување
	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви
20	при почетното признавање
21	Дериватни средства чувани за управување со ризик
22.1	Кредити на и побарувања од банки
22.2	Кредити на и побарувања од други комитенти
23	Вложувања во хартии од вредност
24	Вложувања во придружени друштва
25	Останати побарувања
26	Заложени средства
27	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
28	Нематеријални средства
29	Недвижности и опрема
30	Тековни и одложени даночни средства и обврски
31	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување
	Обврски, капитал и резерви
32	Обврски за тргување
	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви
33	при почетното признавање
34	Дериватни обврски чувани за управување со ризик
34.1	Депозити на банки
34.2	Депозити на други комитенти
35	Издадени должнички хартии од вредност
36	Обврски по кредити
37	Субординирани обврски
38	Посебна резерва и резервирања
39	Останати обврски
40	Запишан капитал
	Други обелоденувања
41	Заработка по акција
42	Потенцијални обврски и потенцијални средства
43	Работи во име и за сметка на трети лица/Комисиско работење
44	Трансакции со поврзаните страни
45	Наеми
46	Плаќање врз основа на акции
47	Настани после датумот на билансот на состојба

1. Вовед

(а) Општи информации

ХАЛК БАНКА АД Скопје („Банката“) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54
1000 Скопје
Република Македонија

Банката е основана во 1993 година. Во текот на 2011 година Банката го промени името од Извозно Кредитна Банка АД, Скопје во ХАЛК БАНКА АД Скопје, како резултат на промена во акционерската структура на Банката. Мнозински сопственик со 99,03% (2016: 99,03%) од основачкиот капитал е Türkiye Halk Bankası a.s. Ankara, Turkey. Основачкиот капитал се состои од 363.318 (2016: 363.318) обични акции со номинална вредност од 10.000 денари.

Акциите на Банката се на слободниот пазар на Македонска берза за хартии од вредност АД, Скопје, со симбол ИКВ и ИСИН КОД (МКИКВА101015).

Позначајни активности на Банката се одобрување кредити, примање депозити, извршување платен промет со странство и во земјата и посредување при обезбедувањето на девизни средства за нејзини комитенти.

Банката нема вложувања во подружници и придружни ентитети.

Вкупниот број на вработени во Банката на 31 декември 2017 е 499 вработени (2016: 461 вработени)

Членовите на Управниот Одбор во текот на годината и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

Работењето на Управниот одбор на Банката во 2017 година започна со долунаведениот состав:

1. Г. Турхан Адеми – В.Д. Главен Извршен Директор
2. Г. Томче Тасевски – Извршен Директор
3. Г-ѓа Букет Геречџи – Извршен Директор

Со именувањето на Д-р Билал Суџубаши од страна на Надзорниот одбор за Главен извршен Директор на 14 ноември 2017 година, согласноста издадена од Народна Банка на Р. М. на 21 декември 2017 година и уписот во Централниот регистар на Р.М. на 26 декември 2017 година, Управниот одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

Членови на Управен Одбор

Д-р Билал Суџубаши - Главен Извршен директор
Г. Турхан Адеми – Извршен директор
Г. Томче Тасевски - Извршен Директор
Г-ѓа Букет Геречџи - Извршен Директор

1. Вовед (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

Работењето на Надзорниот одбор на Банката во 2017 година започна со долунаведениот состав:

Г-дин Омер Фарук Шенел, Претседател на Надзорен одбор
Г-дин Хилали Јилдирим, Член на Надзорен одбор
Д-р Билал Суџубаши, Член на Надзорен одбор
Г-дин Коркмаз Каја, Член на Надзорен одбор
Г-дин Борис Петровски, Независен член на Надзорен одбор
Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор

Со оставката на Претседателот на Надзорниот одбор г-дин Омер Фарук Шенел и уписот на промената во Централниот регистар на Р. Македонија на 4 август 2017 година, Надзорниот одбор продолжи да работи со следниот состав:

Г-дин Хилали Јилдирим, Член на Надзорен одбор
Д-р Билал Суџубаши, Член на Надзорен одбор
Г-дин Коркмаз Каја, Член на Надзорен одбор
Г-дин Борис Петровски, Независен член на Надзорен одбор
Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор

Со именувањето на г-дин Мустафа Џенк Улудаг за член на Надзорен одбор од страна на Собранието на акционери на 6 јуни 2017 година, согласноста издадена од Народна Банка на Р.М. на 7 септември 2017 година како и оставките на г-дин Хилали Јилдирим и г-дин Коркмаз Каја и уписот на сите наведени промени во Централниот регистар на Р.М. на 13 септември 2017 година, Надзорниот одбор продолжи да работи со следниот состав:

Д-р Билал Суџубаши, Член на Надзорен одбор
Г-дин Мустафа Џенк Улудаг, Член на Надзорен одбор
Г-дин Борис Петровски, Независен член на Надзорен одбор
Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор

Со именувањето на г-дин Левенд Торусдаг, г-дин Јалчин Каја и г-дин Илхан Болукбаш за членови на Надзорен Одбор од страна на Собранието на акционери на 5 септември 2017 година (Вонредна седница), согласноста издадена од Народна Банка на Р.М. на 31 октомври 2017 година како и оставката на Д-р Билал Суџубаши и уписот на сите наведени промени во Централниот регистар на Р.М. на 3 ноември 2017 година, Надзорниот одбор продолжи да работи со долунаведениот состав:

Членови на Надзорен Одбор

Г-дин Левенд Торусдаг, Претседател на Надзорен одбор
Г-дин Јалчин Каја, Член на Надзорен одбор
Г-дин Илхан Болукбаш, Член на Надзорен одбор
Г. Мустафа Џенк Улудаг, Член на Надзорен одбор
Г. Борис Петровски, Независен Член на Надзорен одбор
Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен Член на Надзорен одбор

1. Вовед (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

Финансиските извештаи на Банката за годината што заврши на 31 декември 2017 година беа одобрени за издавање од страна на Надзорниот Одбор на Банката на 23 март 2018 година.

Претставништво во Република Србија

На 14 декември 2012 година основано е претставништво на ХАЛК БАНКА АД Скопје во Белград во Република Србија. Истото беше затворено на 28 декември 2016 година.

(б) Основа за подготвување на финансиските извештаи

Стандарди врз основа на кои се подготвени финансиските извештаи

Податоците во приложените финансиски извештаи на Банката се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст “Народна Банка на РМ”), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст “Методологија”) („Службен весник на РМ“ бр. 169/10, 165/12, 50/13 и 110/13) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 169/10, 152/11, 54/12 и 166/13), пропишани од страна на Народната Банка на РМ и кои се во примена од 31 декември 2011 година.

Народната Банка на РМ во текот на 2017 година усвои нова Одлука за методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/17), како и Одлука за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/17) која стапува во примена од 1 јануари 2018 година, која во најголем пропишува усогласување на класификацијата и мерењето на финансиските инструменти базирано на новиот меѓународен стандард за финансиско известување МСФИ 9 – Финансиски инструменти.

Презентација на финансиските извештаи

Придружните финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Банката.

Придружните финансиски извештаи на Банката се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (“Службен весник на РМ” бр.169/2010, 152/2011 и 54/2012 и 166/2013), (во понатамошниот текст “Одлуката”).

Основи за мерење и вреднување

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен за вреднувањето на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства за тргување кои се вреднуваат по објективна вредност, како и други финансиски средства и финансиски обврски кои се вреднуваат по објективна вредност преку билансот на успех врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

1. Вовед (продолжение)**(б) Основа за подготвување на финансиските извештаи (продолжение)****Известувачка и функционална валута**

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денари"). Денарот е функционална и известувачка валута на Банката. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Банката, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати во наредните периоди на известување можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се прегледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди доколку ревидираната проценка влијае на двата периоди – тековниот и идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 1(г).

(в) Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(и) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна каматна стапка и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Банката се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2017 и 2016 година беа како што следи:

	2017	2016
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,49	61,48
1 УСД	51,27	58,33

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ii) Приходи и расходи по основ на камати

Приходите од камата и расходите од камата се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметување на ефективната каматна стапка, Банката ги проценува идните парични текови имајќи ги во предвид договорните услови на финансискиот инструмент, но не и идните загуби поради оштетување. Ефективната каматна стапка се утврдува при иницијалното признавање на финансиско средство или обврска и не се ревидира последователно.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата;
- камата од вложувања расположливи-за-продажба со користење на методот на ефективна камата.

(iii) Провизии и надомести

Приходите и расходите од провизии и надомести кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од провизии и надомести, вклучувајќи ги финансиските услуги од страна на Банката во поглед на менувачко работење, платниот промет во земјата и странство, гаранциите, акредитивите и останатите услуги се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши. Кога обврска за кредитирање не се очекува да резултира со повлекување на кредит, провизијата за обврска за кредитирање се признава пропорционално во текот на периодот на траење на обврската.

Останатите расходи од надомести и провизии се однесуваат на финансиски услуги што ги добива Банката и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

(iv) Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето. Дивидендите се прикажани како дел од нето приходите од тргување или приходи од дивиденди во зависност од соодветната класификација на инструментот.

(v) Расходи од наеми

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vi) Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Данок на непризнаени расходи и исплатени дивиденди и други исплати од добивката до 2014 година

Во 2014 година дојде до промена во начинот на утврдување на данокот на добивка, при што се напушти концептот на оданочување на непризнаени расходи, применлив до 2013 година, и се премина кон оданочување на сметководствената добивка усогласена за непризнатите расходи. Измената се примени проспективно.

Согласно законската даночна регулатива применлива од 2009 до 2013 година, друштвата беа обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на добивка само при распределба на истата во вид на дивиденди и друг вид на распределби, додека посебна даночна основа преставуваа непризнаените расходи кои се оданочуваа одделно од данокот на добивка на дивидендите и другите распределби од добивката. Стапката на данокот на добивка изнесуваше 10%.

(vii) Финансиски средства и обврски

(i) Признавање

Банката почетно ги признава кредитите и авансите, депозитите и обврските по кредити на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Банката станува странка на договорните одредби на инструментот.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(ii) Депризнавање

Банката ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Банката се признава како посебно средство или обврска. Банката ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iii) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Банката има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

(iv) Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата на било која разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намалена за евентуалните загуби поради оштетување.

(v) Принцип на мерење според објективна вредност

Мерењето по објективна вредност претпоставува дека средството или обврската се разменуваат помеѓу пазарните учесници во вообичаена трансакција според тековните пазарни услови на датумот на мерење. Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски се утврдува на различни начини во зависност од тоа дали средството или обврската се тргува на активен пазар или не се тргува.

Активен пазар е пазарот на кој се вршат трансакции со средството или обврската со доволна фреквенција и обем, за да обезбеди ценовна информација за средството или обврската.

Соодветната котирана пазарна цена за средството или обврската е онаа што е во рамките на распонот помеѓу куповната и продажната цена, а којашто најдобро ја претставува објективната вредност во соодветните услови. Вообичаено се употребува тековната: куповна цена за средството коешто се чува или за обврската којашто треба да се издаде, односно продажна/понудена цена за средството коешто ќе биде стекнато или за обврската којашто се чува; просечната пазарна цена или друга цена согласно со вообичаената, прифатена пазарна практика.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(v) Принцип на мерење според објективна вредност (продолжение)

Доколку не постои активен пазар за финансиското средство или обврска, Банката, за да ја одреди објективната вредност на средството или обврската, применува техники на вреднување за коишто има најмногу расположливи податоци, давајќи им предност на податоците коишто можат да се потврдат на пазарот.

Вообичаени техники на вреднување се: *пазарен пристап* (се користат котирали цени или други релевантни информации од пазарни трансакции со исти или слични средства или обврски), *трошоцен пристап* (познат и како тековен трошок на замена, го претставува износот којшто би бил потребен за замена на постојното средство) и *приходен пристап* (дисконтирана вредност на тековните пазарни очекувања за идните износи (парични приливи или приходи и расходи) од средството или обврската).

(vi) Загуби поради оштетување

Банката, најмалку на месечна основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетување на финансиските средства кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група на финансиски средства. Финансиските средства се оштетени кога постојат објективни докази дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Банката издвојува загуби поради оштетување согласно *Одлуката на НБРМ за управување со кредитниот ризик*.

Банката анализира докази за оштетување за кредитите и побарувањата и хартиите од вредност на поединечна основа.

Објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на кредитот од страна на Банката според поповолни услови кои Банката инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежниот статус на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските на групата.

Загуба поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за исправка на вредност за кредити и аванси. Каматата на оштетените средства продолжува да се признава преку амортизација на дисконтот. Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Загубите поради оштетување на вложувањата расположливи-за-продажба се признаваат со пренесување на кумулативната загуба која е признаена директно од главнината во билансот на успех. Кумулативната загуба која се пренесува од главнината во билансот на успех е разлика помеѓу набавната вредност, намалена за сите исправки на вредност претходно признаени во билансот на успех. Промените во посебната резерва како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камата.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(vi) Загуби поради оштетување (продолжение)

Доколку во последователен период, објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба должнички инструменти се зголеми и зголемувањето може да биде објективно поврзано со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била признаена во билансот на успех, загубата се анулира низ билансот на успех. Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава директно во главнина.

(vii) Определување по објективна вредност преку биланс на успех

Банката ги определува финансиските средства и обврски по објективна вредност преку биланс на успех, кога:

- средствата и обврските се управувани, проценети и прикажани по објективна вредност;
- определувањето ја елиминира или значајно ја намалува сметководствената неусогласеност која може да настане;
- средствата или обврските содржат вградени деривативи кои значајно ги менуваат паричните текови кои инаку би произлегувале од договорот.

Финансиски средства определени по објективна вредност преку биланс на успех вклучуваат финансиски средства чувани за тргување.

(viii) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити чувани во Народната Банка на Република Македонија („НБРМ“), депозити по видување кај банките, како и високоликвидните финансиски средства со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена на нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба.

(ix) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (преземени средства). Преземените средства почетно се признаваат по пониската од проценетата вредност, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на Банката и вредноста на преземеното средство наведена во актот донесен од страна на Извршителот во постапката за присилна наплата, од кој произлегува правниот основ за стекнување на правото на сопственост. Проценетата вредност се определува од страна на овластен проценител.

На датумот на почетното признавање на средството, Банката е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања во билансот на состојба да ја намали вредноста на преземеното средство како оштетување во износ од најмалку 20% од вредноста по која средствата почетно се признаваат.

Доколку износот на затворената исправка на вредност/посебна резерва е поголем од оштетувањето од претходниот пасус, Банката ја признава оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ix) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (продолжение)

По почетното признавање, најмалку еднаш во период од дванаесет месеци Банката врши проценка на преземеното средство и утврдува разлика со сметководствената вредност. Во исто време Банката пресметува 20% од нето вредноста на преземеното средство и го споредува со разликата помеѓу проценетата и сметководствената вредност. Поголемиот износ го признава во билансот на успех како загуба за оштетување.

Во случај на пренамена на преземено средство во основно средство коешто служи на Банката во работењето, вредноста по која ќе се евидентира основното средство е по пониската од последната важечка проценка извршена од страна на овластен проценител и од сметководствена вредност на средството на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања).

(x) Средства и обврски за тргување

Средства и обврски за тргување се оние средства и обврски кои Банката ги стекнува главно со цел продажба или повторно откупување во блиска иднина, или кои ги чува како дел од портфолио за остварување на добивка во краток рок.

Средствата и обврските за тргување почетно се признаваат и последователно се мерат по објективна вредност во билансот на состојба, а трансакциските трошоци при почетното признавање директно се признаваат во билансот на успех. Сите промени во објективната вредност се признаваат како дел од нето приходи од тргување во билансот на успех. Средствата и обврските за тргување не се рекласификуваат последователно по нивното почетно признавање.

(xi) Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирали на активен пазар и кои Банката нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

(xii) Вложувања

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност плус, во случај на хартии од вредност кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех, инкременталните директни трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

Вложувања чувани до достасување

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Банката има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средства чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Банката нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xii) Вложувања (продолжение)

Постојат некои исклучоци од ова правило, и тоа:

- Предвреме продадените или прекласифицирани средства се блиску до крајниот период на достасување, така што промените во пазарните каматни стапки имаат незначителен ефект на објективната вредност на финансиските средства.
- Банката ја наплатила скоро целата оригинална главница на финансиското средство преку отплатите, согласно со амортизациониот план, или претплатите или
- Се однесуваат на изолиран настан кој не се повторува и кој е надвор од контрола на Банката.

Вложувања расположливи-за-продажба

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, кои не се одобрени од Банката, ниту се чуваат до периодот на достасување. Инструментите расположливи-за-продажба ги вклучуваат државните записи, обврзниците издадени од државата и вложувањата во сопственички инструменти.

Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Приходот од дивиденда се признава кога на Банката ќе и биде утврдено правото да се прими плаќањето. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или оштетени, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

(xiii) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување, доколку има.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Банката и трошоците на истото може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

1. Вовед (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(xiii) Недвижности и опрема (продолжение)****(iii) Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 – 25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

(xiv) Нематеријални средства**(i) Мерење и признавање**

Нематеријалните средства набавени од Банката се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради оштетување, доколку има.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци за нематеријални средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25
Лиценци	25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

(xv) Средства земени под наем - наемател

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ од објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Банката за тоа средство.

Останатите наеми се оперативни наеми и изнајмените средства не се признаваат во билансот на состојба на Банката.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xvi) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Банката се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

(xvii) Депозити, обврски по кредити, издадени должнички хартии од вредност и субординиран долг

Депозитите и обврските по кредити се извори на финансирање на Банката.

Банката ги класификува инструментите на капиталот како финансиски обврски или сопственички инструменти во согласност со природата на договорените услови на инструментот.

Депозитите и обврските по кредити, почетно се искажуваат по нивната набавна вредност, којашто претставува објективна вредност на примениот надомест, зголемена за трансакциските трошоци. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

(xviii) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Банката како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Банката за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xviii) Резервирања (продолжение)

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Банката се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Банката признава загуба поради оштетување на средствата поврзани со договорот.

(xix) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Банката плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Банката признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Банката има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Банката исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Банката искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените врз основа на актуарска пресметка за јубилејни награди и долгорочни користи за вработените. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(xx) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Инкременталните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Банката откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како намалување во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат негативна ставка во вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xxi) Заработка по акција

Банката презентира основна и разводната заработка по акција за своите обични акции. Основната заработка по акција се пресметува со делење на добивката или загубата којашто им припаѓа на сопствениците на обични акции на Банката со пондерираниот просечен број на обични акции во периодот. Разводната заработка по акција се пресметува со корегирање на добивката или загубата која припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на акции во текот на периодот за ефектот на сите разводнувачки потенцијални обични акции.

(xxii) Известување според сегменти

Оперативниот сегмент претставува компонента на Банката што може да се разграничи и кој што е ангажиран или во обезбедување на производи или услуги (деловен сегмент), или во обезбедување на производи или услуги во одредени економски области (географски сегменти) и е подложен на ризици и награди различни од оние на другите сегменти. Резултатите од работење се редовно разгледувани од страна на Надзорниот одбор на Банката со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности и за кои стојат на располагање дискретни финансиски информации.

Банката примарно известува по деловни сегменти. Идентификувани се следните главни сегменти, работа со население, корпоративно банкарство, работа со хартии од вредност и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

(г) Употреба на оценки и проценки

Варијабилност/несигурност на сметководствените оценки

Посебна резерва за кредити и аванси

Средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се проценуваат за загуби поради оштетување како што е објаснето во сметководствената политика 1(в)(vi).

Банката на месечна основа го анализира своето кредитно портфолио со цел да ја процени загубата поради оштетување. При одредување дали загубата поради оштетување треба да се признае во билансот на успех, Банката проценува дали постојат сознанија за намалување на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да се идентификува на поединечни кредити во рамките на тоа портфолио. Овие докази може да вклучуваат сознанија дека се појавиле негативни промени во платежната способност на корисниците на кредити во рамките на групата, или промени во националните или локалните економски услови кои се во корелација со неисполнувањето на обврските во рамките на групата.

Менаџментот на Банката користи проценки кои се темелат на минатото искуство за оштетувањето на средствата што се подложни на кредитен ризик, како и објективни податоци за средства со слични карактеристики во рамките на портфолиото при одредување на идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и временскиот распоред на идни парични текови, редовно се анализираат со цел да се избегнат било какви разлики помеѓу проценетите и настанатите загуби поради оштетување.

Посебна резерва на сопственички хартии од вредност расположиви за продажба

Банката утврдува дека постои загуба поради оштетување на сопственичките хартии од вредност расположиви за продажба доколку настанало значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност под нивната набавна вредност. Определувањето што се смета за значајно или пролонгирано бара расудување.

1. Вовед (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)

Посебна резерва на сопственички хартии од вредност расположиви-за-продажба (продолжение)

Банката ги оценува покрај останатите фактори и нормалната променливост на цените на акциите. Исто така, загубата поради оштетување се смета за адекватна кога постојат индикации за влошување на финансиската состојба на издавачот, показателите на ниво на индустрија или сектор, промени во технологијата и паричните текови од оперативни и финасиски активности.

Определување на објективната вредност

За определувањето на објективната вредност на финансиските средства и обврски коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се користат техники за вреднување прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii). Финансиските инструменти со кои не се тргува често и за кои не постојат транспарентни цени, објективната вредност е помалку веродостојна, поради што има потреба од различни нивоа на расудувања, во зависност од ликвидноста, концентрацијата, несигурност на пазарните фактори, предвидените цени и останати ризици кои влијаат на дадениот инструмент.

Значајни проценки при примената на сметководствените политики

Значајните сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики се презентирани подолу:

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Банката овозможуваат финансиските средства и обврски при почетно признавање да бидат класификувани во одредени категории:

- При класификација на одредени средства како средства за тргување, Банката утврдила дека се исполнети дефинициите за финансиски средства чувани за тргување, прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii).
- При класификација на одредени средства или обврски како финансиски инструменти по објективна вредност преку билансот на успех, Банката утврдила дека е исполнет еден од критериумите за определување прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii).
- При класификација на одредено средство како средство чувано-до-достасаност, Банката утврдила дека има и позитивна намера и можност да го чува до периодот на достасување, како што се бара во сметководствената политика 1(в)(xii).

(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

За годината завршена на 31 декември 2017 година немаше промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки.

1. Вовед (продолжение)

(ѓ) Усогласеност со законската регулатива

Банката ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива пропишана од Народна банка на Република Македонија.

Со состојба на денот на финансиските извештаи не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Банката, вложувањата на Банката, ликвидноста на Банката и отворената девизна позиција.

Во текот на март 2017 година беше доставен извештај до Банката за спроведените контроли од страна на НБРМ со пресечен датум 31 декември 2016 година. Предмет на контролата беше управување со кредитниот ризик, респонзивноста на Банката по мерки за ИТ и оперативен ризик и респонзивноста на Банката по мерки за управување со ризикот од перење на пари и финансирање на тероризам. За утврдените наоди и препораки Банката изработи Акциски план за исполнување на препораките за што се врши редовно известување до НБРМ.

(е) Обелоденувања за управување со ризиците

Описот, квалитативните и квантитативните информации за поделните ризици се детално обелоденети во белешка 2. Управување со ризици.

(ж) Настани по датумот на билансот на состојба

Настани по датумот на билансот на состојба се настаните, поволни и неповолни, кои се случуваат помеѓу датумот на билансот на состојба и датумот кога финансиските извештаи се одобрени за издавање. Доколку постои доказ за услови кои постоеле на датумот на билансот на состојба, Банката ги коригира своите финансиски извештаи. Банката не прави корекција на финансиските извештаи за настани по датумот на билансот на состојба, за кои услови се појавиле по датумот на билансот на состојба.

2. Управување со ризиците

Вовед

Банката е изложена на следните ризици од употреба на финансиските инструменти:

- кредитен ризик,
- ризик на ликвидност и
- пазарни ризици.

Оваа белешка претставува информација за изложеноста на Банката на секој од овие ризици, целите, политиките и начините за мерење и управување со ризиците на Банката.

2. Управување со ризиците (продолжение)

Вовед (продолжение)

Рамка на управување со ризици

Надзорниот Одбор ("Одбор") ја одобрува стратегијата за управување со ризиците и ја следи нивната примена. Одборот има формирано Кредитен Одбор и Одбор за управување со ризици, кои се одговорни за развој и следење на политиките за управување со ризик на Банката во нивните одделни области.

Политиките за управување со ризик на Банката се воспоставени за да ги идентификуваат и анализираат ризиците со кои се соочува Банката, за поставување на соодветни лимити и контроли за ризиците, и да ги следи ризиците и усогласеност со лимитите.

Политиките и системите за управување со ризик редовно се следат и анализираат дали ги рефлектираат промените во пазарните услови, и понудените производи и услуги. Банката преку обуки и процедури и политики за управување, има за цел да создаде конструктивна контролна средина, каде сите вработени ќе ги разберат своите улоги и задолженија.

Одборот за ревизија на Банката е одговорен за следење на усогласеноста со политиките и процедурите за управување со ризици, и за следење на адекватноста на политиката за управување со ризик во релација со ризиците со кои се соочува Банката. Одборот за ревизија во извршувањето на овие функции е потпомогнат од страна на внатрешната ревизија. Внатрешната ревизија врши редовни и периодични ревизии на контролите и процедурите за управување со ризик, и овие резултати се презентираат до Одборот за ревизија.

2.1 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Банката доколку клиент или договорна странка од финансиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и воглавно произлегува од дадените кредити и аванси на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност. Со цел управување со ризик Банката ги зема во предвид и ги разгледува збирно сите елементи од изложеноста на кредитниот ризик (како индивидуалниот ризик на неисполнување на обврските на должникот, ризик на земја и ризик на одделен сектор).

Управување со кредитниот ризик

Надзорниот Одбор ја делегира својата одговорност за управување со кредитен ризик на Кредитниот одбор кој ги одобрува сите кредитни изложености до 1.000.000 евра вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица. Над овој износ Кредитниот одбор на Банката може да одобри кредитни изложености до 10% од сопствените средства, само доколку таа изложеност е покриена со депозит. Сите кредитни изложености над 1.000.000 евра, до 25% од сопствените средства на Банката кои не се обезбедени со депозит се одобруваат од Надзорниот одбор. Кредитните изложености под 350.000 евра се одобруваат од Одборот за СМЕ кредити и од Кредитниот одбор за население за кредитни изложености до 150.000 евра, како и кредитните одбори на посебните филијали и експозитури (кредитниот одбор на секоја филијала и експозитура има посебен лимит за одобрување на кредитна изложеност).

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Контролата на кредитниот ризик на Банката вклучува:

- *Подготвување на кредитни политики* вклучувајќи ги барањата за покриеноста на изложеноста со обезбедување, проценка на кредитната способност на барателот на кредит, класификација според ризична категорија и известување, потребна документација и правни процедури, како и усогласеност со законските барања.
- *Контрола и проценка на кредитниот ризик.* Надлежните Сектори/Дирекции ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити, кредитни политики и процедури кои се однесуваат на кредитирањето.
- *Следење на концентрацијата на изложеноста* по географски и индустриски сегменти (за кредити и аванси), и по издавач, оценка од институции за кредитен рејтинг, ликвидност на пазарот и земја (за вложувања).
- *Класификација на кредитната изложеност на Банката* според степенот на ризик од финансиска загуба со која се соочува Банката и фокусирање на управувањето со ризиците. Системот за класификација се користи при одредување дали загуба за оштетување е потребна.
- *Следење на усогласеноста* со утврдените лимити, вклучувајќи ги тие за индустрии, ризик на земјата и типови производи. Редовно се доставуваат извештаи за кредитната изложеност, класификацијата и исправката на вредност/посебната резерва до Одборот за управување со ризици и соодветно на тоа се преземаат корективни акции.
- Се врши од поодделните организациони делови на Банката како Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката и Дирекцијата за управување со ризици.

Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката се должни да ги имплементираат и следат кредитните политики и процедури на Банката.

Секторот за кредитирање, Дирекцијата за управување со ризици, како и филијалите и експозитурите на Банката се одговорни и за контрола и следење на кредитното портфолио, како и за надгледување и контрола на сите кредитни ризици.

Дирекцијата за Внатрешна ревизија и Дирекцијата за внатрешна контрола, во рамките на редовните ревизии на активностите на Експозитурите/Филијалите на Банката, врши контрола и на работењето од областа на кредитирање.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
во илјади денари																		
Сметководствена вредност на изложености за кои е издадена исправка на вредноста/посебна резерва																		
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	-	10.039	28.001.570	23.539.957	35.059	35.059	-	-	19.378	23.118	10.868	10.189	404.042	268.673	1.552.877	2.151.821	30.023.794	26.038.856
категорија на ризик А	-	10.039	26.872.254	22.519.485	35.059	35.059	-	-	19.378	23.118	6.123	6.148	396.291	263.688	1.519.129	2.125.413	28.848.234	24.982.950
категорија на ризик Б	-	-	680.221	454.912	-	-	-	-	-	-	1.050	807	-	-	30.427	26.360	711.698	482.079
категорија на ризик В	-	-	263.761	174.257	-	-	-	-	-	-	2.718	2.414	155	148	3.321	48	269.955	176.867
категорија на ризик Г	-	-	20.810	269.533	-	-	-	-	-	-	99	157	2.936	2.235	-	-	23.845	271.925
категорија на ризик Д	-	-	164.524	121.770	-	-	-	-	-	-	878	663	4.660	2.602	-	-	170.062	125.035
(Исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа)	-	(100)	(499.855)	(524.962)	(351)	(351)	-	-	(194)	(231)	(1.528)	(1.294)	(9.667)	(6.125)	(17.251)	(22.082)	(528.846)	(555.145)
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	-	9.939	27.501.715	23.014.995	34.708	34.708	-	-	19.184	22.887	9.340	8.895	394.375	262.548	1.535.626	2.129.739	29.494.948	25.483.711
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа																		
поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поединечно значајни изложености кои не се оштетени на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжение)**

Сметководствена вредност на изложености за кои не е издадена исправка на вредноста/посебна резерва
достасани побарувања
 Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издадено исправка на вредноста

до 30 дена

Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издадено исправка на вредноста
недостасани побарувања

реструктурирани побарувања

останати побарувања

Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издадено исправка на вредноста/посебна резерва

Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва

(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)

Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва

Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
-	-	6.493	6.139	-	-	-	-	-	-	1.025	782	110.395	47.553	-	-	117.913	54.474
-	-	6.493	6.139	-	-	-	-	-	-	1.025	782	110.395	47.553	-	-	117.913	54.474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		545.233	500.531	4.522.028	4.425.072	-	-	4.158.361	3.140.223	-	-	-	-	4.415.302	3.683.012	13.640.924	11.748.838
-	-	545.233	500.531	4.522.028	4.425.072	-	-	4.158.361	3.140.223	-	-	-	-	4.415.302	3.683.012	13.640.924	11.748.838
-	10.039	28.553.296	24.046.627	4.557.087	4.460.131	-	-	4.177.739	3.163.341	11.893	10.971	514.437	316.226	5.968.179	5.834.833	43.782.631	37.842.168
-	(100)	(499.855)	(524.962)	(351)	(351)	-	-	(194)	(231)	(1.528)	(1.294)	(9.667)	(6.125)	(17.251)	(22.082)	(528.846)	(555.145)
-	9.939	28.053.441	23.521.665	4.556.736	4.459.780	-	-	4.177.545	3.163.110	10.365	9.677	504.770	310.101	5.950.928	5.812.751	43.253.785	37.287.023

Реструктурирани кредити

На 31 декември 2017, Банката има реструктурирани кредити со вкупна нето сметководствена вредност во износ од 41.554 илјади денари (31 декември 2016 година: нема).

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Оштетени кредити и хартии од вредност

Оштетени кредити и хартии од вредност се такви кредити и хартии од вредност за кои што Банката врз основа на Одлуката за управување со кредитниот ризик на НБРМ (“Одлуката”) одредила дека има потреба од издвојување на загуби поради оштетување. Сите кредити се класификувани од А до Д ризична категорија според деновите на доцнење и други критериуми утврдени во истата одлука.

Достасани, но не оштетени кредити

Кредити и хартии од вредност кај кои договорната камата и главница се достасани, но Банката верува дека не е соодветно да се пресмета загуба поради оштетување, поради износот на расположливото обезбедување или степенот на наплата.

Исправка на вредност/Посебна резерва

Банката пресметува исправка на вредност/посебна резерва која претставува проценка на настанатите загуби поради оштетување во кредитното портфолио. Таа се утврдува како разлика од сметководствената вредност на кредитното портфолио и сегашната вредност на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио. Ваквата анализа Банката ја прави на поединечна основа за сите кредитни изложености, како што е дефинирано во Одлуката.

Оштетувањата за потребите на финансиското известување се признаени само за загуби кои биле реализирани заклучно со датумот на билансот на состојба врз основа на објективни докази за оштетување. Табелата 2.1 А ја прикажува целокупната изложеност на Банката на кредитен ризик на поединечна основа, по категории на кредитен ризик. Во табелата се прикажани соодветната исправка на вредност и посебната резерва на поединечна основа.

Утврдувањето на објективните докази за оштетување се базира на следниве критериуми пропишани од Банката:

- Неисполнување на договорени плаќања на главница или камата;
- Започнување на постапки за стечај;
- Прекршување на договорни одредби и услови;
- Специфични информации за бизнисот на клиентот, кои што се одразуваат на потешкотии во паричните текови на должникот;
- Влошување на конкурентската позиција на должникот;
- Намалување на вредноста на обезбедувањето;
- Општата економска ситуација.

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

Согласно интерната класификација на изложеност на кредитен ризик, која е во согласност со Одлуката на НБРМ за управување со кредитен ризик, Банката врши класификација на кредитните изложености во следниве категории на ризик:

<i>Категорија на ризик А</i> (0% - 5%)	- побарувањата од централната влада на Република Македонија и побарувањата од Народната банка - делот од кредитната изложеност којшто е обезбеден со првокласни инструменти за обезбедување доколку инструментот се активира во рок од 60 дена од рокот на достасувањето на таа изложеност - финансиската состојба и паричните текови на клиентот овозможуваат негово натамошно работење и можност за намирување на тековните и идните обврски кон банката - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат во рокот на достасување или со задоцнување до 31 ден, или - во последните дванаесет месеци не е извршено реструктурирање на кое било побарување од клиентот
<i>Категорија на ризик Б</i> (5.1% - 20%)	- клиентот покажува финансиски слабости, но неговите парични приливи се доволни за редовно намирување на достасаните обврски - обврските врз основа на кредитната изложеност најчесто се извршуваат со задоцнување до 60 дена - во последните шест месеци не е извршено реструктурирање на кредитната изложеност
<i>Категорија на ризик В</i> (20.1% - 45%)	- паричните приливи на клиентот се несоодветни за редовно намирување на обврските - банката не располага со потребните и ажурирани информации за да ја оцени кредитна способност на клиентот - кредитната изложеност е реструктурирана - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат со задоцнување до 120 дена
<i>Категорија на ризик Г</i> (45.1% - 70%)	- клиентот е неликвиден - наплатата на кредитната изложеност зависи од активирањето на инструментите за обезбедување - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат со задоцнување до 240 дена, или со исклучок до 300 дена, доколку доцнењето е само повремено во интервалот од 241 до 300 дена
<i>Категорија на ризик Д</i> (70.1% - 100%)	- обврските врз основа на кредитната изложеност најчесто се извршуваат со задоцнување над 241 ден - над клиентот е воведена стечајна или ликвидациона постапка - клиентот го оспорува постоењето на кредитната изложеност - банката очекува дека ќе наплати само мал дел од кредитната изложеност

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Политика на отпис

Банката отпишува износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) кога Надзорниот Одбор ќе одреди дека кредитот/ хартиите од вредност се ненаплативи. Одлуката се донесува по разгледување на информации како што се настанување на значајни промени во финансиската положба на должникот / издавачот на хартиите од вредност, дека должникот / издавачот не е во можност да ги подмири своите обврски, или дека износот од реализацијата на обезбедувањето нема да биде доволен да се подмири целата изложеност. Банката, исто така, врши отпис на износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на истите.

Согласно измените во Одлуката за Управување со кредитен ризик, Банката во 2017 година врши целосен отпис на кредитната изложеност доколку се поминати две години од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%.

Банката на 17 мај 2017 година со одлука на Надзорниот Одбор изврши делумен отпис на побарувања во износ од 80.223 илјади денари.

Банката има обезбедување за кредитите и авансите на клиенти во форма на хипотека, залог на подвижен предмет, залог на хартии од вредност, паричен депозит, залог на акции, гаранции, административни забрани и согласности, други регистрирани залози и гаранции. Проценката на објективната вредност е врз основа на вредноста на обезбедувањето во моментот на позајмување. Колатералот подлежи на годишно преоценување, и тоа за тип на колатерал недвижен имот, за кредитни изложености над износ од ЕУР 100.000, и за тип подвижен имот, за кредитни изложености над ЕУР 50.000. Генерално, Банката не зема обезбедување за пласмани во банки. Банката не зема обезбедување за хартиите од вредност, и нема такво обезбедување на 31 декември 2017 година (2016: нема).

Дозволените пречекорувања и кредитни картички издадени на физички и правни лица најчесто се обезбедени со меници, односно обезбедување предвидено во одобрениот кредитен лимит на правното лице, што го покриваат целиот износ на кредитна изложеност. Понатаму, во насока на намалување на потенцијалната загубата од изложеност на кредитен ризик, Банката ќе се обезбеди со дополнително обезбедување од комингентите во моментот кога ќе се забележат индикатори за рано предупредување за потенцијална оштета кај релевантните индивидуални кредити и пласирани средства.

Должничките хартии од вредност и благајничките записи воглавно се необезбедени.

Гаранциите и акредитивите носат ист кредитен ризик како и кредитите и се обезбедени со ист вид на обезбедување како и останатите изложености на кредитен ризик. Концентрацијата по локација за кредити и аванси се мери според локацијата на должникот. Концентрацијата по локација за вложувања се мери според локацијата на издавачот на хартиите од вредност.

Проценката на објективната вредност на обезбедувањето и други зголемувања на обезбедувањата за финансиските средства се прикажани во следната табела:

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположлив и за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
<i>во илјади денари</i>																
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	770.285	708.054	-	-	-	-	-	-	1.715	35	215.080	36.494	987.080	744.583
Државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	802.778	815.542	802.778	815.557
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	3.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.265	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	1.993.170	2.759.629	-	-	-	-	-	-	64	62	846.400	875.542	2.839.634	3.635.233
Гаранции од физички лица	-	-	1	32.710	-	-	-	-	-	-	-	1.192	-	-	1	33.902
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	15.067.951	12.089.108	-	-	-	-	-	-	789	3.303	508.900	582.302	15.577.640	12.674.713
Имот за вршење дејност	-	-	24.534.927	18.251.444	-	-	-	-	-	-	5.710	550	3.619.820	3.535.980	28.160.457	21.787.974
Залог на подвижен имот	-	-	3.394.516	1.625.472	-	-	-	-	-	-	108	97	327.702	341.668	3.722.326	1.967.237
Останати видови на обезбедување	-	-	2.537.174	4.335.559	-	-	-	-	-	-	614	79	20.319	219.299	2.558.107	4.554.937
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	48.301.289	39.801.976	-	-	-	-	-	-	9.000	5.333	6.340.999	6.406.827	54.651.288	46.214.136

Објективната вредност на обезбедувањето која е прикажана во белешка 2.1.Б е утврдена од страна на локалните овластени проценители и претставува вредност која е реална за законските сопственици на средствата.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик (продолжение)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
<i>во илјади денари</i>																
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
<i>во илјади денари</i>																		
Нерезиденти	-	-	283.052	122.962	-	-	-	-	-	-	165	2	1	1	311.303	473.818	594.521	596.783
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	233.098	203.414	-	-	-	-	-	-	47	73	11	-	24.773	14.470	257.929	217.957
Рударство и вадење на камен	-	-	9.875	11.270	-	-	-	-	-	-	16	10	-	-	740	994	10.631	12.274
Прехрамбена индустрија	-	-	682.193	621.932	-	-	-	-	-	-	78	167	-	-	83.386	44.040	765.657	666.139
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	617.483	530.094	-	-	-	-	-	-	42	40	19	-	37.854	36.894	655.398	567.028
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	704.043	672.619	-	-	-	-	-	-	35	29	101	101	42.911	84.266	747.090	757.015
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	256.475	204.456	-	-	-	-	-	-	102	59	9	6	199.779	39.473	456.365	243.994
Останата преработувачка индустрија	-	-	632.107	441.350	-	-	-	-	-	-	61	139	-	17	146.225	151.499	778.393	593.005
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	368.239	98.971	-	-	-	-	-	-	9	24	34	19	106.207	304.592	474.489	403.606
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	25.553	10.527	-	-	-	-	-	-	410	373	492	51	1	630	26.456	11.581
Градежништво	-	-	1.147.172	1.031.899	-	-	-	-	-	-	887	633	386	386	1.068.912	842.930	2.217.357	1.875.848
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	6.351.359	5.652.925	-	-	-	-	-	-	906	1.346	490	344	1.527.177	1.632.852	7.879.932	7.287.467
Транспорт и складирање	-	-	1.839.627	1.684.794	-	-	-	-	-	-	239	311	27	21	551.962	417.204	2.391.855	2.102.330

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжение)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	743.127	391.723	-	-	-	-	-	-	156	231	574	591	30.364	37.394	774.221	429.939
Информации и комуникации	-	-	288.705	80.261	3.215	3.215	-	-	-	-	50	46	44	51	42.270	41.916	334.284	125.489
Финансиски дејности и дејности на осигурување	-	9.939	322	3	31.492	137.186	-	-	4.177.545	3.163.110	282	59	500.578	307.074	890.511	863.184	5.600.730	4.480.555
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	658.980	555.337	-	-	-	-	-	-	9	21	-	-	33.723	31.584	692.712	586.942
Стручни, научни и технички дејности	-	-	134.689	98.384	-	-	-	-	-	-	101	98	-	-	45.227	39.798	180.017	138.280
Административни и помошни услужни дејности	-	-	134.593	100.001	-	-	-	-	-	-	59	63	115	115	16.786	29.189	151.553	129.368
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	-	-	57.377	79.668	4.522.029	4.319.379	-	-	-	-	-	1	99	96	-	301	4.579.505	4.399.445
Образование	-	-	73.930	70.828	-	-	-	-	-	-	34	41	-	-	22.683	15.335	96.647	86.204
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	318.458	248.993	-	-	-	-	-	-	37	34	-	-	218	627	318.713	249.654
Уметност, забава и рекреација	-	-	14.054	17.857	-	-	-	-	-	-	21	30	57	71	689	1.084	14.821	19.042
Други услужни дејности	-	-	8.596	8.867	-	-	-	-	-	-	81	86	298	298	2.269	3.034	11.244	12.285
Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	12.443.291	10.562.324	-	-	-	-	-	-	6.530	5.754	1.435	858	764.287	702.174	13.215.543	11.271.110
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	27.043	20.206	-	-	-	-	-	-	8	7	-	1	671	3.469	27.722	23.683
Вкупно	-	9.939	28.053.441	23.521.665	4.556.736	4.459.780	-	-	4.177.545	3.163.110	10.365	9.677	504.770	310.101	5.950.928	5.812.751	43.253.785	37.287.023

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Г Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
<i>во илјади денари</i>																		
Географска локација																		
Република Македонија	-	-	27.757.224	23.384.875	4.556.515	4.459.559	-	-	3.905.068	2.574.115	10.198	9.671	115.729	50.497	4.845.237	4.543.617	41.189.971	35.022.334
Земји-членки на Европската унија	-	9.939	-	-	221	221	-	-	191.183	371.522	-	-	389.024	259.587	-	-	580.428	641.269
Европа (останато)	-	-	296.217	136.790	-	-	-	-	81.294	68.470	167	6	17	17	1.105.691	1.269.134	1.483.386	1.474.417
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.003	-	-	-	-	-	-	-	149.003
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	9.939	28.053.441	23.521.665	4.556.736	4.459.780	-	-	4.177.545	3.163.110	10.365	9.677	504.770	310.101	5.950.928	5.812.751	43.253.785	37.287.023

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност

Ликвидносен ризик претставува ризик Банката да не може да обезбеди доволно средства за намирање на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, или истите да ги намира со многу повисоки трошоци.

Управување со ризик на ликвидност

Банката при управување со ликвидноста води сметка, колку што е можно подолгорочно, да има доволно ликвидни средства за исполнување на обврските кога ќе достасаат, под нормални или невообичаени услови, без да настанат неприфатливи загуби или штета врз репутацијата на Банката.

Дирекцијата за управување со средства, ликвидност и тргување ја следи ликвидноста на дневно ниво врз основа на информации од релевантните сектори, во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски како и детали за проектираните парични текови кои произлегуваат од планираните активности. Дирекцијата за управување со средства, ликвидност и тргување одржува портфолио на краткорочни ликвидни средства, главно составени од краткорочни ликвидни хартии од вредност, со цел да се обезбеди соодветно ниво на ликвидност на Банката.

Сите политики и процедури за ликвидносниот ризик се предмет на разгледување и одобрување од Одборот за управување со актива и пасива. Извештаите за ликвидност ја прикажуваат ликвидносната позиција на Банката на дневно ниво и се доставуваат до НБРМ на месечна основа.

Изложеност на ризик на ликвидност

Банката има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку широк спектар на инструменти вклучувајќи депозити, кредитни линии и акционерски капитал. Ова ја зголемува флексибилноста за финансирање, ја ограничува зависноста од поодделни извори на финансирање и ги намалува трошоците. Банката тежнее да одржува рамнотежа меѓу континуитетот во финансирањето и флексибилноста преку употреба на обврски со различен период на достасување. Банката континуирано го проценува ликвидносниот ризик со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во стратегијата на Банката.

Исто така како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Банката одржува портфолио на високоликвидни средства.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2017 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	7.256.556	-	-	1.117.843	-	-	8.374.399
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.487.330	1.432.709	7.658.876	4.025.320	7.172.541	6.762.877	28.539.653
Вложувања во хартии од вредност	207.830	201.690	300.000	2.766.673	650.000	490.390	4.616.583
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	338.282	-	-	-	-	-	338.282
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	9.289.998	1.634.399	7.958.876	7.909.836	7.822.541	7.253.267	41.868.917
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.644.825	-	610	-	-	-	2.645.435
Депозити на други комитенти	13.560.402	1.545.225	5.692.357	5.689.208	1.029.022	117.659	27.633.873
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	97.604	14.444	634.657	960.126	2.733.567	1.731.129	6.171.527
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	13.216	-	-	-	-	-	13.216
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	349.690	-	6.149	-	-	-	355.839
Вкупно финансиски обврски	16.665.737	1.559.669	6.333.773	6.649.334	3.762.589	1.848.788	36.819.890
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	148.076	29.101	653.835	238.850	256.588	-	1.326.450
Вонбилансна пасива	431.060	378.954	2.341.427	1.154.656	295.330	3.351	4.604.778
Рочна неусогласеност	(7.658.723)	(275.123)	(62.489)	344.696	4.021.210	5.401.128	1.770.699

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)
(продолжение)**

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2016 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	5.881.507	-	-	885.036	-	-	6.766.543
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	10.039	10.039
Кредити на и побарувања од други комитенти	427.460	701.460	3.946.741	2.156.945	6.048.043	10.761.295	24.041.944
Вложувања во хартии од вредност	42.596	700.000	750.160	2.212.133	755.242	-	4.460.131
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	301.458	-	-	-	-	-	301.458
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	6.653.021	1.401.460	4.696.901	5.254.114	6.803.285	10.771.334	35.580.115
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	1.354.644	-	610	-	-	-	1.355.254
Депозити на други комитенти	9.361.791	2.133.374	6.007.608	3.627.995	1.121.981	96.001	22.348.750
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	64.875	319.988	1.773.577	1.029.683	2.448.067	1.423.624	7.059.814
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	17.828	-	-	-	-	-	17.828
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	284.915	-	-	-	-	-	284.915
Вкупно финансиски обврски	11.084.053	2.453.362	7.781.795	4.657.678	3.570.048	1.519.625	31.066.561
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	23.946	308	538.316	195.878	495.441	-	1.253.889
Вонбилансна пасива	1.704.251	425.293	2.555.306	376.573	830.491	15.413	5.907.327
Рочна неусогласеност	(6.111.337)	(1.476.887)	(5.101.884)	415.741	2.898.187	9.236.296	(139.884)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)**

Табелата ги прикажува недисконтираните бруто парични текови на финансиските средства и обврски и непризнаените обврски за кредитирање на Банката на основа на нивниот најран договорен рок на достасување. Прикажаните износи во анализите не се намалени за износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва. Паричните текови кои што Банката очекува да настанат се разликуваат од договорените. На пример, депозитите по видување се очекува да останат стабилни, а не да се повлечат во рок од еден месец.

Банката изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција.

Согласно политиките за ликвидносен ризик, доколку со примената на претпоставките за очекуваната рочна структура, во одреден рочен блок, се јавува негативен гап, Банката ќе употреби потребно ниво на средства кои произлегуваат од портфолиото за тргување доколку има, ако договорената рочна структура и портфолиото за тргување е повеќе од 90 дена од извештајниот датум кој е краен рок за известување на очекуваната рочна усогласеност на приливи и одливи.

2.3 Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цена на капиталот, девизните курсеви и кредитните маржи (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) ќе влијаат на приходот на Банката или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарен ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот.

Управување со пазарни ризици**Изложеност на каматен ризик - портфолио кое не се чува за тргување**

Банката е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматоносните средства и каматоносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Банката е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот период на менување на променливите каматни стапки на средствата и обврските, како што се на пример ЕУРИБОР, ЛИБОР и различните каматни стапки.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Банката и пазарните трендови.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на сензитивноста на Банката на промените на каматните стапки. Генерално, Банката ги следи промените на каматните стапки на средствата и обврските преку остварените каматни маржи, а воедно и трендовите на пазарот и опкружувањето. Бидејќи за најголемиот дел на каматоносните средства и обврски Банката го задржува правото за истовремено менување на каматните стапки, е во позиција да ги амортизира недоволните ефекти врз нето приходите. Секако, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

Банката дополнително врши анализа на сензитивност на финансиските средства и обврски на промени во различните стрес сценарија на промена на каматните стапки.

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)**

Анализата на сензитивноста на Банката на зголемување или намалување на пазарните каматни стапки (земајќи во предвид симетрични движења на кривата на принос и постојаност на позициите во билансот на состојба) е следнава:

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка /Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2017 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2017)		4.685.323	33.246.751	14.09%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	(6.161)	4.679.162	36.968.692	12.66%
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(24.757)	4.660.566	36.950.097	12.61%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(2.548.759)	2.136.564	34.426.094	6.21%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	4.869	4.690.192	33.246.751	14.11%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	3.502	4.688.825	33.246.751	14.10%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	2.136	4.687.459	33.246.751	14.10%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Ризик од вложување на кредитната изложеност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(18.595)	4.666.728	33.228.155	14.04%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(2.542.598)	2.142.725	30.704.153	6.98%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(452.489)	4.232.834	32.794.261	12.91%
Вложување на кредитната изложеност кај петте најголеми најголеми клиенти, нефинансиски правни лица	(670.284)	4.015.039	32.576.467	12.32%
Вложување на кредитната изложеност кај клиентите, нефинансиски правни лица, со ЦЦЦ рејтинг	(988.313)	3.697.010	32.258.438	11.46%
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 100% (законски максимум)				
Ненаплативост на кредитната изложеност од клиентите која е обезбедена со корпоративни гаранции	(687.787)	3.997.536	32.558.964	12.28%

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Активна пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2016 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2016)		4.155.381	30.624.328	13,57%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	162.229	4.317.609	34.185.186	12,63%
Ризик од промена на каматните стапка (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(7.703)	4.147.677	30.624.327	13,54%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(5.057)	4.150.323	30.624.327	13,55%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(2.411)	4.152.969	30.624.327	13,56%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)				
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)				
Вложување на кредитната изложеност кај петте најголеми клиенти, нефункционални правни лица				
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССп од 100% (законски максимум)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	162.229	4.317.609	34.185.186	12,63%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(37.316)	4.280.293	34.147.913	12,53%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(2.120.495)	2.197.114	32.064.734	6,85%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(538.006)	3.779.603	33.647.224	11,23%
Вложување на кредитна изложеност кај петте најголеми клиенти, нефинански правни лица	(643.337)	3.674.272	33.541.892	10,95%

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)****Б Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување**

	тековна година 2017		претходна година 2016	
<i>Во илјади денари</i>	просечна вредност		просечна вредност	
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Согласно “Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот” Банката не утврдува капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување, поради што на 31 декември 2017 и 2016 година не изврши анализа на вредност на изложеноста на пазарен ризик за портфолиото за тргување.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)

А Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2017 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	52.475
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	165.267
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	269.778
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	569
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА останато (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	0
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	(577)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		487.512
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		4.685.323
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		10,41%

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2016 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(86.039)
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	127.645
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	185.932
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	1.148
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА останато (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	6
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	6
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		228.698
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		4.155.381
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		5,50%

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
2017 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	3.895.713	-	-	-	-	-	3.895.713
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	6.563.501	1.388.656	15.141.603	1.141.934	1.747.074	1.929.738	27.912.506
Вложувања во хартии од вредност	74.767	205.043	297.979	2.781.094	650.828	527.363	4.537.074
Останата неспомената каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	10.533.981	1.593.699	15.439.582	3.923.028	2.397.902	2.457.101	36.345.293
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.543.680	-	-	-	-	-	2.543.680
Депозити на други комитенти	2.597.047	1.524.855	6.908.351	4.858.142	518.059	22.440	16.428.894
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	816.495	383.010	3.660.799	423.383	706.928	167.214	6.157.829
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспоменати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	5.957.222	1.907.865	10.569.150	5.281.525	1.224.987	189.654	25.130.403
Нето-билансна позиција	4.576.759	(314.166)	4.870.432	(1.358.497)	1.172.915	2.267.447	11.214.890
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	4.576.759	(314.166)	4.870.432	(1.358.497)	1.172.915	2.267.447	11.214.890

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)**2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)**

во илјади денари

до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
---------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	--

2016 (претходна година)**Финансиски средства**

Парични средства и парични еквиваленти

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Вложувања во хартии од вредност

Останата неспомената каматочувствителна актива

Вкупно каматочувствителни финансиски средства**Финансиски обврски**

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски и хибридни инструменти

Останати неспоменати каматочувствителни обврски

Вкупно каматочувствителни финансиски обврски**Нето-билансна позиција**

Вонбилансни каматочувствителни активни позиции

Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции

Нето-вонбилансна позиција**Вкупна нето-позиција**

2.587.489	-	-	-	-	-	2.587.489
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
760.286	1.520.531	18.289.186	706.376	1.335.000	676.115	23.287.494
-	697.487	2.859.812	-	319.866	540.368	4.417.533
-	-	-	-	-	-	-
3.347.775	2.218.018	21.148.998	706.376	1.654.866	1.216.483	30.292.516

-	-	-	-	-	-	-
1.258.787	-	610	-	-	-	1.259.397
2.068.192	2.300.791	7.596.841	2.481.362	502.694	21.418	14.971.298
-	-	-	-	-	-	-
180.300	811.976	4.384.952	625.618	799.310	229.658	7.031.814
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.507.279	3.112.767	11.982.403	3.106.980	1.302.004	251.076	23.262.509
(159.504)	(894.749)	9.166.595	(2.400.604)	352.862	965.407	7.030.007
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(159.504)	(894.749)	9.166.595	(2.400.604)	352.862	965.407	7.030.007

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.3 Валутен ризик**

	Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
2017											
Монетарни средства											
Парични средства и парични еквиваленти		6.672.640	1.402.796	66.392	-	-	-	-	-	232.377	8.374.205
Средства за тргување		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти		11.891.042	15.941.267	115.589	-	-	-	-	-	-	27.947.898
Вложувања во хартии од вредност		4.203.029	413.203	-	-	-	-	-	-	-	4.616.232
Побарувања за данок на добивка (тековен)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања		104.236	289.235	44	-	-	-	-	-	550	394.065
Заложени средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства		22.870.947	18.046.501	182.025	-	-	-	-	-	232.927	41.332.400
Монетарни обврски											
Обврски за тргување		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		666	2.617.655	27.114	-	-	-	-	-	-	2.645.435
Депозити на други комитенти		18.037.392	8.936.122	410.301	-	-	-	-	-	250.058	27.633.873
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити		3.808	6.142.223	-	-	-	-	-	-	-	6.146.031
Субординирани обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)		13.216	-	-	-	-	-	-	-	-	13.216
Одложени даночни обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски		252.464	171.553	6.562	-	-	-	-	-	2.969	433.548
Вкупно монетарни обврски		18.307.546	17.867.553	443.977	-	-	-	-	-	253.027	36.872.103
Нето-позиција		4.563.401	178.948	(261.952)	-	-	-	-	-	(20.100)	4.460.297

2. Управување со ризиците (продолжение)

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)**2.3.3 Валутен ризик (продолжение)**

	Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
2016											
Монетарни средства											
Парични средства и парични еквиваленти		5.005.404	1.350.528	206.358	-	-	-	-	-	204.022	6.766.312
Средства за тргување		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други банки		-	-	9.939	-	-	-	-	-	-	9.939
Кредити на и побарувања од други комитенти		8.985.115	14.185.936	246.540	-	-	-	-	-	-	23.417.591
Вложувања во хартии од вредност		3.994.493	465.287	-	-	-	-	-	-	-	4.459.780
Побарувања за данок на добивка (тековен)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања		100.072	180.271	1.426	-	-	-	-	-	12	281.781
Заложени средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства		18.085.084	16.182.022	464.263	-	-	-	-	-	204.034	34.935.403
Монетарни обврски											
Обврски за тргување		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		663	1.283.048	29.178	-	-	-	-	-	42.365	1.355.254
Депозити на други комитенти		14.695.075	7.073.951	424.758	-	-	-	-	-	154.966	22.348.750
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити		3.789	7.045.005	-	-	-	-	-	-	-	7.048.794
Субординирани обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)		17.828	-	-	-	-	-	-	-	-	17.828
Одложени даночни обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски		187.196	112.824	12.334	-	-	-	-	-	3.547	315.901
Вкупно монетарни обврски		14.904.551	15.514.828	466.270	-	-	-	-	-	200.878	31.086.527
Нето-позиција		3.180.533	667.194	(2.007)	-	-	-	-	-	3.156	3.848.876

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.4. Оперативен ризик

Оперативен ризик е ризик од загуба поради несоодветни или слаби интерни процеси, несоодветни лица и несоодветни или слаби системи на банката, како и надворешни настани.

Банката има воспоставено Политика за управување со оперативниот ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот Одбор на Банката. Во политиката се дефинирани основните цели, управување со оперативниот ризик (системи и процеси на управување со оперативниот ризик), организациска поставеност, систем на известување, внатрешна контрола и сл.), како и мерење и следење на оперативниот ризик (клучни ризични индикатори, евалуација на оперативниот ризик).

Во рамките на стратегијата за управување со ризици Банката го има дефинирано прифатливото ниво на изложеност на оперативниот ризик.

За целите на пресметката на адекватност на капитал, Банката користи пристап на базичен индикатор за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативен ризик.

3. Адекватност на капиталот

НБРМ како главен регулатор во банкарскиот сектор ја следи адекватноста на капиталот на Банката во целина. Банката е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Банката е должна да располага со адекватно ниво на сопствени средства во зависност од природата, видот и обемот на финансиските активности и висината на ризиците кои произлегуваат од извршувањето на овие активности (адекватност на капиталот).

Банката е должна да работи на начин кој ќе овозможи постојано да биде способна и да ги исполни сите обврски (солвентност).

Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот која не може да биде пониска од 8% од сопствените средства на Банката, наспроти вкупната актива пондерирана според ризик. Вкупната актива пондерирана според ризикот претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик, валутниот ризик, пазарниот и оперативниот ризик.

Сопствените средства претставуваат збир од основниот капитал и дополнителниот капитал. При тоа основниот капитал се состои од редовен основен капитал (РОК) и додатен основен капитал (ДОК), а банката е должна да одржува најмалку:

- Стапка на РОК во износ од 4,5% од активата пондерирана според ризиците, и
- Стапка на основниот капитал во износ од 6% од активата пондерирана според ризиците.

РОК вклучува капитални инструменти од РОК, премија од продажбата на капиталните инструменти, задолжителна општа резерва, зголемување на резервите врз основа на распределба на ревалоризациската резерва, задржана нераспоредена добивка којашто не е оптоварена со какви било идни обврски, која е искажана во билансот на состојба на банката и е потврдена со одлука на собрание на акционери на банката, тековна добивка или добивка на крајот од годината, доколку се исполнети условите согласно регулативата, збирна сеопфатна добивка или загуба, која ги опфаќа останатите добивки или загуби кои не се прикажани во билансот на успех на банката.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Одбитни ставки од РОК се загуба на крајот на годината или тековна загуба, нематеријални средства, одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од редовниот основен капитал (откупени сопствени акции), вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои банката има обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката коишто вештачки ги зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние кои се држат до пет дена, износот на одбитни ставки од додатниот основен капитал, што го надминува вкупниот износ на додатен основен капитал, вложувања во нефинансиски институции, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката, разлика помеѓу исправката на вредност и посебната резерва утврдена од страна на банката и потребниот износ на исправката на вредноста и посебната резерва, согласно со регулативата на НБРМ за кредитен ризик.

ДОК вклучува капитални инструменти од ДОК, премија од капиталните инструменти од ДОК, хибридни инструменти.

Одбитни ставки од ДОК износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од додатниот основен капитал, вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена, износ на одбитни ставки од дополнителниот капитал, којшто го надминува вкупниот износ на дополнителен капитал, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката.

Дополнителниот капитал вклучува капитални инструменти од дополнителниот капитал, субординирани кредити и премија од капитални инструменти од дополнителниот капитал.

Одбитни ставки од дополнителниот капитал се износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени инструменти од дополнителниот капитал, вклучувајќи ги и инструментите за кои банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Покрај законските барања за висината на адекватноста на капиталот, утвдени врз основа на регулативата на НБРМ или врз основа на корективна мерка изречена од НБРМ, во Законот за банки предвидено е исполнување на капитални барања за дополнителни заштитни слоеви на капиталот. Основната причина за постоењето на заштитните слоеви на капиталот е да се овозможи зајакнување на солвентната позиција на банките и нивна поголема отпорност на непредвидени загуби во работењето. На тој начин се зајакнува и стабилноста и сигурноста на банкарскиот систем, но и на целокупниот финансиски систем. Станува збор за четири вида заштитни слоеви на капиталот:

- заштитен слој за зачувување на капиталот утврден на ниво од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Сите банки во земјата се должни постојано да го одржуваат заштитниот слој за зачувување на капиталот во висина од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Овој заштитен слој е пропишан со Законот за банките, се однесува на сите банки во земјата и за неговото воведување нема посебна методологија;
- противцикличен заштитен слој на капиталот кој може да изнесува до 2,5% од активата пондерирана според ризиците, но и повеќе во зависност од други системски фактори/индикатори. Овој заштитен слој се воведува или зголемува во периоди на значаен кредитен раст, а се намалува или ослободува во периодите кога ќе се промени кредитниот циклус. НБРМ е должна на квартална основа да ја утврдува потребната стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Македонија и да ја објави нејзината висина, заедно со датумот на примена, доколку е таа поголема од 0%;
- заштитен слој на капиталот за системски значајни банки кој може да се движи од 1% до 3,5% од активата пондерирана според ризиците. Целта на заштитниот слој на капиталот за системски значајни банки е да ја зголеми отпорноста на банките коишто се идентификувани како системски значајни банки на неочекувани шокови или загуби коишто можат да настанат во текот на нивното работење. НБРМ врз основа на пропишаната методологија ги идентификува системски значајните банки и за истото соодветно известува; и
- системски заштитен слој на капиталот којшто може да се движи од 1% до 3% од активата пондерирана според ризиците и се воведува од страна на гувернерот на Народната банка заради ограничување на ризикот од нарушување на финансискиот систем или на домашната економија. Овој заштитен слој на капиталот може да биде различен за различни банки или групи банки.

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Политика на раководството на Банката е да одржува стабилност на капиталот за да ја одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Банката исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Регулираните активности на Банката се во согласност со сите надворешни, пропишани барања во текот на периодот.

3.1 Извештај за сопствените средства

Ред.бр.	Опис	2017
A1.	Сопствени средства	4.685.323
A2.	Основен капитал	4.665.778
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	4.665.778
A3.1.	Позиции во РОК	4.669.922
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	3.633.180
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	306.309
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	192.852
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	471.939
A3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	65.642
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	(4.144)
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	(4.144)
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката	-
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-
A3.4.2.	Останато	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)**3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)**

Ред.бр.	Опис	2017
B4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-
B4.1	Позиции во ДОК	-
B4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-
B4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-
B4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-
B4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
B4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
B4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
B4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
B4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-
B4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-
B4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-
B4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-
B4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-
B4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-
B4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-
B4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-
B4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-
B4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-
B4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-
B4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-
B4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-
B4.4.2.	Останато	-
B4.5.	Други позиции од ДОК	-
C5.	Дополнителен капитал (ДК)	
C5.1.	Позиции во ДК	19.545
C5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	19.545
C5.1.2.	Субординирани кредити	-
C5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	19.545
C5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-
C5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
C5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
C5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
C5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
C5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-
C5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-
C5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-
C5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)

Ред.бр.	Опис	2017
C5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-
C5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-
C5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-
C5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-
C5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-
C5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-
C5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-
C5.4.2.	Останато	-
C5.5.	Други позиции од ДК	-

Ред.бр.	Опис	2016
Основен капитал		
1	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции	3.939.489
1.1	Номинална вредност	3.633.180
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	3.633.180
1.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-
1.2	Премија	306.309
1.2.1	Премија на обични акции	306.309
1.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции	-
2	Резерви и задржана добивка или загуба	193.401
2.1	Резервен фонд	169.283
2.2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	24.118
2.3	Акумулирана загуба од претходни години	-
2.4	Тековна добивка	-
3	Позиции како резултат на консолидација	-
3.1	Малциско учество	-
3.2	Резерви од курсни разлики	-
3.3	Останати разлики	-
4	Одбитни ставки	4.605
4.1	Загуба на крајот на годината или тековната загуба	-
4.2	Откупени сопствени акции	-
4.3	Нематеријални средства	4.605
4.4	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-
4.5	Износот на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	-
4.6	Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположиви за продажба	-
4.7	Други одбитни ставки	-
I	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	4.128.285

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)

Дополнителен капитал

Ред.бр	Опис	2016
5	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премија по овие акции	19.545
5.1	Номинална вредност	-
5.2	Премија	19.545
6	Ревалоризациски резерви	7.551
7	Хибридни и капитални инструменти	-
8	Субординирани инструменти	-
9	Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани инструменти коишто можат да бидат дел од дополнителниот капитал	19.545
II	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ I	27.096
10	Вложувања во капитал на други банки и финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	-
11	Вложувања во субординирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на институциите од реден број 10	-
12	Збиен износ на вложувања во капиталот, субординирани и хибридни инструменти и други инструменти којшто надминува 10% од (I+II)	-
13	Вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие друштва	-
14	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување во кои банката поседува над 10% од нивниот капитал	-
15	Износ на надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-
16	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	-
III	ОДБИТНИ СТАВКИ	-
IV	Основен капитал по одбитни ставки	4.128.285
V	Дополнителен капитал по одбитни ставки	27.096
	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	4.155.381

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

3.2 Извештај за стапката на адекватност на капиталот

Сопствени средства			
Ред.бр	Опис	2017	2016
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК		
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	30.414.123	27.357.791
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	2.433.130	2.188.623
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	39.965	811.145
4	Нето-позиција за злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	-	64.892
6	Актива пондерирана според валутниот ризик	-	811.145
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	226.610	196.431
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизиран пристап	-	-
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик	2.832.628	2.455.392
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал за генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал за специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал за покривање – генерален ризик од вложување во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/ испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од друга договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на други ризици	-	-
13	Актива пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	33.246.751	30.624.328
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	2.659.740	2.449.946
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	4.685.323	4.155.381
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)	14,09%	13,57%

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти**А Оперативни сегменти**

Во илјади денари	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкрство	Останато Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Неалоцирано	Вкупно
2017							
Нето-приходи/(расходи) од камата	699.852	514.816	-	208.074	(52.018)	-	1.370.724
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	102.658	152.693	-	404	(10.194)	-	245.561
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	(2.056)	-	(2.056)
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	50.780	50.909	-	16.609	-	-	118.298
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	853.290	718.418	-	225.087	(64.268)	-	1.732.527
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(82.606)	(36.719)	-	-	(1.078)	-	(120.403)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(5.297)	(3.896)	-	-	-	-	(9.193)
Амортизација	(80.385)	(59.132)	-	-	-	-	(139.517)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(538.488)	(320.249)	-	(40)	-	-	(858.777)
Вкупно расходи по сегмент	(706.776)	(419.996)	-	(40)	(1.078)	-	(1.127.890)
Финансиски резултат по сегмент	146.514	298.422	-	225.047	(65.346)	-	604.637
Данок од добивка	-	-	-	-	-	-	(65.345)
Добивка/(загуба) за финансиската година							539.292
Вкупна актива по сегмент	12.638.522	16.060.618	-	6.778.364	6.714.980	-	42.192.484
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива	12.638.522	16.060.618	-	6.778.364	6.714.980	-	42.192.484
Вкупно обврски по сегмент	12.321.496	15.847.210	-	-	8.795.019	-	36.963.725
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски	12.321.496	15.847.210	-	-	8.795.019	-	36.963.725

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти**А Оперативни сегменти**

Во илјади денари 2016 година	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Останато			Вкупно
				Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Неалоцирано	
Нето-приходи/(расходи) од камата	641.799	515.592	-	162.757	(53.749)	-	1.266.399
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	115.433	132.729	-	-	(17.261)	-	230.901
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	290	-	290
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	65.867	79.346	-	4.331	213	-	149.757
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	823.099	727.667	-	167.088	(70.507)	-	1.647.347
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(52.116)	(131.379)	-	-	(97)	-	(183.592)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(8.655)	(7.052)	-	-	-	-	(15.707)
Амортизација	(63.696)	(51.905)	-	-	-	-	(115.601)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(402.131)	(401.926)	-	-	(6)	-	(804.063)
Вкупно расходи по сегмент	(526.598)	(592.262)	-	-	(103)	-	(1.118.963)
Финансиски резултат по сегмент	296.501	135.405	-	167.088	(70.610)	-	528.384
Данок од добивка	-	-	-	-	-	-	(56.994)
Добивка/(загуба) за финансиската година							471.390
Вкупна актива по сегмент	10.833.338	13.405.408	-	6.132.866	5.411.266	-	35.782.878
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива	10.833.338	13.405.408	-	6.132.866	5.411.266	-	35.782.878
Вкупно обврски по сегмент	10.363.335	12.348.469	-	-	8.404.048	-	31.115.852
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	35.650	35.650
Вкупно обврски	10.363.335	12.348.469	-	-	8.404.048	35.650	31.151.502

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)**Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни комитенти**

	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)							Сите останати незначајни оперативни сегменти - Ликвидност	Неалоцирано	Вкупно по значаен комитент
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Вложувања во хартии од вредност							
<i>во илјади денари</i>										
2017 (тековна година) (банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен комитент)										
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016 (претходна година) (банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен комитент)										
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***4. Известување според сегменти (продолжение)****В Географски подрачја**

				Земји - членки на ОЕЦД (без европските земји - членки на ОЕЦД)	Останато	Неалоцирано	Вкупно
Во илјади денари	2017	Република Македонија	Земји-членки на Европската унија	Европа (останато)			
Вкупни приходи		2.408.793	13.025	(2.174)	(945)	25	- 2.418.724
Вкупна актива		40.902.731	946.856	334.567	8.330	-	- 42.192.484
				Земји - членки на ОЕЦД (без европските земји - членки на ОЕЦД)	Останато	Неалоцирано	Вкупно
Во илјади денари	2016	Република Македонија	Земји-членки на Европската унија	Европа (останато)			
Вкупни приходи		2.215.058	17.371	505	9.898	14	- 2.242.846
Вкупна актива		34.427.066	1.018.858	178.273	158.480	201	- 35.782.878

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

	2017		2016	
	Сметково-дствена вредност	Објективна вредност	Сметково-дствена вредност	Објективна вредност
<i>Во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	8.374.205	8.374.205	6.766.312	6.766.312
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	9.939	9.939
Кредити на и побарувања од други комитенти	27.947.898	27.947.898	23.417.591	23.417.591
Вложувања во хартии од вредност	4.616.232	4.616.232	4.459.780	4.459.780
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	394.065	394.065	281.781	281.781
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски	-	-	-	-
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	2.645.435	2.645.435	1.355.254	1.355.254
Депозити на други комитенти	27.633.873	27.633.873	22.348.750	22.348.750
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	6.146.031	6.146.031	7.048.794	7.048.794
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	13.216	13.216	17.828	17.828
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	433.548	433.548	315.901	315.901

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, ностро сметки и побарувања по депозити и пласирања во НБРМ кои достасуваат на краток рок.

Кредити на и побарувања од банки

Поради незначителниот ризик од промена на вредност, објективната вредност на кредитите на и побарувањата од банки е еднаква со нивната сегашна вредност.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите на и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на банката во најголем дел се со прилагодлива каматна стапка. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на тековната пазарна каматна стапка.

Банката обезбедува кредити финансирани од кредитни линии преку Македонска банка за поддршка на развојот, и истите се пласираат на пазарот и од други банки под истите услови како во Банката. Нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки. Исто така, Банката одобрува кредити на население со фиксни каматни стапки во првите години од кредитот. Производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот, и нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат средства класифицирани како расположливи за продажба, кои се прикажуваат според објективна вредност. Објективната вредност на средствата расположливи за продажба се базира на објавени цени на активен пазар.

Вложувањата во акции класифицирани како расположливи за продажба се искажани по нивната набавна вредност, бидејќи за истите не постои активен пазар и нема скорешна трансакција кои би можеле да се земат како доказ за нивната објективна вредност. Пазарот за овие хартии од вредност е непостојан и не е доволно развиен така што објективната вредност не може веродостојно да се измери.

Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Депозити на банки и други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување, како и на орочените депозити со прилагодлива каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Од вкупните депозити на други комитенти, износот на депозити со фиксна каматна стапка претставува 5%, така да објективната вредност на вкупните депозити на други комитенти е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност, поради прилагодувањето на каматните стапки за конкретните финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, апроксимативно ја претставува нивната сметководствена вредност.

Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

во илјади денари		Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2017 (тековна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување		19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба		23.1	-	4.581.524	34.708	4.616.232
Вкупно			-	4.581.524	34.708	4.616.232
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување		32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-
31 декември 2016 (претходна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување		19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба		23.1	-	4.425.072	34.708	4.459.780
Вкупно			-	4.425.072	34.708	4.459.780
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување		32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-

Банката ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја прикажува значајноста на влезните параметри користени во одредувањето на објективната вредност. Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

а) Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

б) Ниво 2 – Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно пазарни цени, или индиректни, односно извлечени од пазарни цени;

в) Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во износ од 4.616.232 илјади денари (2016: 4.459.780 илјади денари) вклучуваат влог во Државни обврзници во износ од 4.003.736 илјади денари (2016: 867.773 илјади денари) и Државни записи во износ од 577.788 илјади денари (2016: 3.557.299 илјади денари), додека износот од 34.708 илјади денари (2015: 34.708 илјади денари) преставува влог во сопственички акции.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	тековна година 2017		претходна година 2016	
	трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	трансфери од Ниво 2 во Ниво 1
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
во илјади денари						
Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)	-	-	34.709	34.709	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	(1)	(1)	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)	-	-	34.708	34.708	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2016 (претходна година)	-	-	(1)	(1)	-	-
Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)	-	-	34.708	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	(0)	(0)	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)	-	-	34.708	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2017	-	-	(0)	(0)	-	-

6. Нето-приходи/(расходи) од камата

А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
Приходи од камата	
Парични средства и парични еквиваленти	73.986
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	66.982
	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-
Кредити на и побарувања од банки	-
	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.596.677
Вложувања во хартии од вредност	1.499.152
Останати побарувања	99.932
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	-
	2.809
Наплатени претходно отпишани камати	3.897
	-
Вкупно приходи од камата	1.812.062
Расходи за камата	
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-
	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-
Депозити на банки	6.528
Депозити на други комитенти	6.109
Издадени должнички хартии од вредност	304.533
Обврски по кредити	299.662
Субординирани обврски	-
Останати обврски	121.208
	97.093
	-
	9.069
	700
Вкупно расходи за камата	441.338
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.370.724
	1.266.399

6. Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжение)

Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	756.782	700.662
Држава	143.575	104.795
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	52	38
Банки	73.219	66.982
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	831.816	780.886
Нерезиденти	3.809	12.702
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	2.809	3.898
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	1.812.062	1.669.963
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	100.758	94.071
Држава	9.069	700
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	20.897	24.341
Банки	55.495	54.456
Останати финансиски друштва (небанкарски)	120.340	83.227
Домаќинства	133.623	145.437
Нерезиденти	1.156	1.332
Вкупно расходи за камата	441.338	403.564
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.370.724	1.266.399

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести

А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	43.627	35.472
Платен промет		
во земјата	121.125	95.386
со странство	79.944	78.217
Акредитиви и гаранции	33.945	30.668
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	209.723	183.093
(приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)		
VISA – надомест	9.710	8.981
Master	9.783	4.358
Провизии за трансакции на ПОС	111.619	87.718
Еднократен надомест за картично работење	41.193	49.489
Надомест за конверзија	-	-
Провизии за трансакции на АТМ	4.623	5.422
Други останати приходи од провизии и надомести	32.795	27.125
Вкупно приходи од провизии и надомести	488.364	422.836
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	-	-
Платен промет		
во земјата	28.582	24.200
со странство	15.291	15.735
Акредитиви и гаранции	511	618
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	198.419	151.382
(Останати расходи кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)		
VISA – надомест	81.469	66.945
Master – надомест	103.202	77.264
Други останати расходи за провизии и надомести	13.748	7.173
Вкупно расходи за провизии и надомести	242.803	191.935
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	245.561	230.901

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести (продолжение)

Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	354.952	294.137
Држава	6	9
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	837	826
Банки	7.242	5.149
Останати финансиски друштва (небанкарски)	402	202
Домаќинства	97.704	99.028
Нерезиденти	27.221	23.485
Вкупно приходи од провизии и надомести	488.364	422.836
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	21.849	15.667
Останати финансиски друштва (небанкарски)	15.257	12.914
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	205.697	163.354
Вкупно расходи за провизии и надомести	242.803	191.935
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	245.561	230.901

8. Нето приходи од тргување

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Средства за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	-	52
Нереализирана	(2.056)	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	238
Обврски за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	(2.056)	290

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

9. Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

На 31 декември 2017 година Банката нема нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност (31 декември 2016 година: нема).

10. Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	34.148	50.275
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(253)	57
Останати курсни разлики, на нето-основа	16.905	(7.354)
Курсни разлики на посебната резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	6	(11)
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	50.806	42.967

11. Останати приходи од дејноста

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	11.663	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	4.946	4.331
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
Недвижности и опрема	62	1.543
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	3.380	13.196
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	548	-
Приходи од добиени судски спорови	24	52
Наплатени претходно отпишани побарувања	26.792	15.449
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
вонбилансни кредитни изложености	4.837	-
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	-	58.409
Преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања – од превземени средства (приходите -10% од вкупните останати приходи од дејноста):	1.404	-
Приход од наплатено осигурување по основ на штета	2.040	818
Мастер кард – кампања	771	6.124
Приход од продажба на меници	390	415
Рефундирање на телефонски трошоци	135	127
Приход од минати години	3.370	1.364
Приход од провизија за транспорт на пари	1.763	1.921
Отпис Министерство за финансии	-	206
Македонско Кредитно Биро	2.437	1.455
Други останати приходи	2.930	1.380
Вкупно останати приходи од дејноста	67.492	106.790

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

12. Исправка на вредностите на финансиските средства, на нето-основа

Во илјади денари 2017 (тековна година)	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	385.455	-	-	2.568	846	6.213	395.082
(Ослободување на исправката на вредноста)	(91)	(272.268)	-	-	(1.398)	(220)	(702)	(274.679)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(91)	113.187	-	-	1.170	626	5.511	120.403
2016 (претходна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	96	355.889	-	-	5.623	802	5.297	367.707
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(175.514)	-	-	(5.622)	(493)	(2.486)	(184.115)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	96	180.375	-	-	1	309	2.811	183.592

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

Во илјади денари	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Гудвил	Вкупно
2017 (тековна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување	-	-	9.193	-	-	-	9.193
Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-	-
(Ефект од курсни разлики)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	9.193	-	-	-	9.193
2016 (претходна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување	-	-	15.707	-	-	-	15.707
(Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-	-
(Ефект од курсни разлики)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	15.707	-	-	-	15.707

14. Трошоци за вработените

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
<i>Краткорочни користи за вработените</i>	
Плати	284.160
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	277.320
Краткорочни платени отсуства	104.876
Трошоци за привремено вработување	99.633
Удел во добивката и награди	-
Немонетарни користи	-
	-
	6.747
	5.550
	395.783
	382.503
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>	
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-
Користи при пензионирањето	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-
Користи поради престанокот на вработувањето	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-
Останато	-
(трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)	26.844
Трош. за вработ. врз основ на колективните договори	21.526
	-
	-
Вкупно трошоци за вработените	422.627
	404.029

15. Амортизација

	<i>Во илјади денари</i>	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	16.611	12.222
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	4.546	6.010
Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	10.906	5.790
	32.063	24.022
Градежни објекти	15.635	15.036
Транспортни средства	10.018	11.471
Мебел и канцелариска опрема	5.184	4.485
Останата опрема	58.365	41.962
Други ставки на недвижностите и опремата	3.365	2.870
Вложувања во недвижности и опрема земени под закуп	14.887	15.755
	107.454	91.579
Вкупно амортизација	139.517	115.601

16. Останати расходи од дејноста

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	40	6
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	47.918	47.804
Премии за осигурување на имотот и на вработените	20.219	18.944
Материјали и услуги	193.120	166.071
Административни и трошоци за маркетинг	38.226	43.386
Останати даноци и придонеси	7.564	5.045
Трошоци за кирии	54.430	48.884
Трошоци за судски спорови	1.671	741
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	-	6.746
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	31.385	30.842
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	321	-
Други резервирања, на нето-основа	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Загуба од продажбата на:	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато (10% од вкупните останати расходи од дејноста)	-	-
Транспорт на пари	13.684	11.641
Архивирање на документација	5.481	3.288
Расход од затворени кредити пред доспевање	1.962	1.756
Други останати расходи	20.129	14.880
Вкупно останати расходи од дејноста	436.150	400.034

17. Данок на добивка

А Расходи/приходи за тековен и одложен данок

Тековен данок на добивка

Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината

Корекции за претходни години

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Промени во сметководствени политики и грешки

Останато

Одложен данок на добивка

Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината

Признавање на претходно непризнаени даночни загуби

Промени во даночната стапка

Воведување нови даноци

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Останато

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
65.345	56.994
-	-
-	-
-	-
-	-
65.345	56.994
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
65.345	56.994

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
65.345	56.994
-	-
65.345	56.994
-	-
-	-
65.345	56.994

17. Данок на добивка (продолжение)

Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во%	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2017		претходна година 2016	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		604.637		528.384
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10%	60.464	10%	52.838
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	0,89%	5.376	0.87%	4.589
Даночно ослободени приходи	(0,08%)	(495)	(0.08%)	(433)
Даночни ослободувања непризнаени во БУ	-	-	-	-
Признав.на претходно неприз. даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		65.345		56.994
Просечна ефективна даночна стапка	10,81%		10,79%	-

Согласно Законот за данокот на добивка што се применува за фискалните 2017 и 2016 година, основица за оданочување претставува остварената бруто добивка (разлика помеѓу вкупните приходи и расходи) зголемена за одредени трошоци кои не се даночно признати, или намалена за одредени приходи, инвестиции и слично, кои не се предмет на оданочување.

Согласно претходно важечкиот Закон за данок на добивка, акумулираната нераспределена добивка за периодот од 2009 до 2013 година ќе биде предмет на оданочување во моментот на нејзина распределба.

18. Парични средства и парични еквиваленти

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Парични средства во благајна	874.166	838.415
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	3.704.651	2.779.751
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	272.670	589.227
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	45.896	990
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	2.162.052	1.673.086
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	-	-
Останати краткорочни високо ликвидни средства	197.000	-
Побарувања врз основа на камати	121	38
(Исправка на вредноста)	(194)	(231)
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	7.256.362	5.881.276
Задолжителни депозити во странска валута	1.117.843	885.036
Ограничени депозити	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	8.374.205	6.766.312

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	231	24
Исправка на вредност за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	2.568	5.623
(Ослободување на исправката на вредноста)	(1.398)	(5.622)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	(1.207)	206
(Отпишани побарувања – Министерство за финансии)	-	-
(Отпишани побарувања – по Одлука)	-	-
Состојба на 31 декември	194	231

Останатите краткорочни ликвидни средства во износ од 197,000 илјади денари се однесуваат на краткорочни кредити дадени на две банки со рок на доспевање до 8 дена и каматна стапка од 1.2%.

19. Средства за тргување

А Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
Хартии од вредност за тргување	
<i>Должнички хартии од вредност за тргување</i>	
Благајнички записи за тргување	-
Државни записи за тргување	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>	-
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Деривати за тргување	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
	-
Вкупно средства за тргување	-

19. Средства за тргување (продолжение)

Б. Прекласифицирани средства за тргување

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	тековна година 2017		претходна година 2016	
		сметководствена вредност на 31.12.2017 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2017 (тековна година)	сметководствена вредност на 31.12.2016 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2016 (претходна година)
<i>во илјади денари</i>					
Средства за тргување прекласифицирани во 2017 (тековна година) во:					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во 2016 (претходна година) во:					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

	Прекласифицирани во текот на 2017 (тековна година)			Прекласифицирани во текот на 2016 (претходна година)		
	Биланс на успех 2017 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2017	Биланс на успех 2017	Останати добивки/(загуби) 2016	Биланс на успех 2016	Останати добивки/(загуби) 2016
<i>во илјади денари</i>						
Период пред прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Период по прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба						
- приходи од камата						
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа						
- промени во објективната вредност, на нето-основа						
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки						
- приходи од камата						
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа						
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти						
- приходи од камата						
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа						
	-	-	-	-	-	-

19. Средства за тргување (продолжение)

Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани

	Прекласифицирани во текот на 2017 (тековна година)	Прекласифицирани во текот на 2016 (претходна година)	
		Биланс на успех 2017	Биланс на успех 2016
<i>во илјади денари</i>	Биланс на успех 2017		
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
	-	-	-

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

На 31 декември 2017 и 2016 година Банката нема финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

	Во илјади денари			
	тековна година 2017		претходна година 2016	
	Дериватни средства	Дериватни обврски	Дериватни средства	Дериватни обврски
A. Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
A.1 според видот на променливата	-	-	-	-
Деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.1 според видот на заштитата од ризик	-	-	-	-
Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Б Вградени деривати	-	-	-	-
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

На 31 декември 2017 и 2016 година, Банката нема деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик.

22. Кредити и побарувања

22.1 Кредити на и побарувања од банки

	во илјади денари			
	тековна година 2017		претходна година 2016	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити – достасување над три месеци				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Репо				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	10.039
Побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	-	-	10.039
(Исправка на вредноста)	-	-	-	(100)
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	-	-	9.939

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари

Исправка на вредност за годината

Дополнителна исправка на вредноста	-	96
(Ослободување на исправката на вредноста)	(91)	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	(9)	4
(Отпишани побарувања – Министерство за финансии)	-	-
(Отпишани побарувања – Одлука)	-	-

Состојба на 31 декември

Во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
100	-
-	96
(91)	-
-	-
(9)	4
-	-
-	-
-	100

Депозитот во Deutsche Bank AG блокиран како обезбедување за трансакции со MASTER кредитни картички во износ од 9.939 илјади денари беше ослободен во текот на 2017 година.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот**

	во илјади денари			
	тековна година 2017		претходна година 2016	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	4.692.321	10.705.571	3.573.259	9.295.929
побарувања врз основа на камати	54.738	-	34.528	-
Држава				
побарувања по главница	-	57.094	-	76.405
побарувања врз основа на камати	-	-	159	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	855	-	440	-
побарувања врз основа на камати	6	-	2	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
Станбени кредити	-	2.785.002	-	1.174.975
потрошувачки кредити	149.038	7.191.744	138.246	7.291.254
автомобилски кредити	-	39.699	185	19.123
Хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	874.818	3.966	850.420	4.596
други кредити	630.139	925.798	588.803	602.429
побарувања врз основа на камати	40.208	-	36.208	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	1.614	295.059	246.316	9.265
побарувања врз основа на камати	83	-	11	-
Тековна достасаност	4.135.095	(4.135.095)	4.282.858	(4.282.858)
Вкупно кредити пред исправката на в-ста	10.578.915	17.868.838	9.751.435	14.191.118
(Исправка на вредноста)	(227.286)	(272.569)	(308.941)	(216.021)
Вкупно кредити намалени за исправ. на в-ста	10.351.629	17.596.269	9.442.494	13.975.097

22. Кредити и побарувања (продолжение)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)****А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжение)**

	тековна година 2017	претходна година 2016
Движење на исправката - поединечна основа		
Состојба на 1 јануари	524.962	669.682
Исправка на вредност за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	385.455	355.889
(Ослободување на исправката на вредноста)	(272.268)	(175.514)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	808	(504)
(Отпишани побарувања – по Закон Мин. за финансии)	-	(1.777)
(Отпишани побарувања – по Одлука на НБРМ)	(58.879)	(322.814)
(Отпишани побарувања – по Одлука на НО)	(80.223)	-
Состојба на 31 декември	499.855	524.962
Движење на исправката – групна основа		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредност за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-
Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти	499.855	524.962

Позицијата „Отпишани побарувања – по Одлука на НБРМ“ е резултат на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик (Сл.Весник бр.223/16), според која Банката е должна да врши отпис на кредитната изложеност доколку се поминати две години од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%, и тоа по основ на главница отпишан е износ од 58.879 илјади денари.

Дополнително во 2017 година, по одлука на НО направен е отпис на побарувања за кредит во износ од 80.223 илјади денари.

22. Кредити и побарувања (продолжение)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)

Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	во илјади денари	
	2017	2016
(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки)	603.703	549.936
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	-	-
банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	3.174	1.222
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	561.856	903.549
Гаранции од физички лица	4.755.978	4.846.269
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	7.045.315	4.919.825
имот за вршење дејност	9.175.615	7.049.366
Залог на подвижен имот	1.185.521	887.511
Останати видови обезбедување	331.790	758.246
Необезбедени	4.284.946	3.501.667
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	27.947.898	23.417.591

23. Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба

А Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
Должнички хартии од вредност	
Благајнички записи	-
Државни записи	577.788
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	4.003.736
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
4.581.524	4.425.072
Котирани	-
Некотирани	4.581.524
Сопственички инструменти	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	35.059
35.059	35.059
Котирани	223
Некотирани	34.836
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста	4.616.583
(Исправка на вредноста)	(351)
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста	4.616.232
	4.459.780

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	351
Исправка на вредноста за годината	
Дополнителна исправка на вредноста	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-
Ефект од курсни разлики	-
(Отпишани побарувања – по Мин. за Финансии)	-
(Отпишани побарувања – по Одлука)	-
Состојба на 31 декември	351

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)

23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства расположливи за продажба

	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	тековна година 2017		претходна година 2016	
		сметководствена вредност на 31.12.2017	објективна вредност на 31.12.2017	сметководстве на вредност на 31.12.2016	објективна вредност на 31.12.2016
во илјади денари					
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2017 во:					
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2016 во:					
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположливи за продажба

	Биланс на успех 2017	Останати добивки/(загуби) 2017	Биланс на успех 2016	Останати добивки/(загуби) 2016
<i>во илјади денари</i>				
Период пред прекласификација				
Средства расположливи за продажба				
прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба				
прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Период по прекласификација				
Средства расположливи за продажба				
прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- износ раскинжен од Ревалорозациски резерви				
Средства расположливи за продажба				
прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- износ раскинжен од Ревалорозациски резерви				
	-	-	-	-

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)

23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)

Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени доколу средствата не биле прекласифицирани

	Биланс на успех 2017	Останати добивки/(загуби) 2017	Биланс на успех 2016	Останати добивки/(загуби) 2016
	Тековна година	Тековна година	Претходна година	Претходна година
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
	-	-	-	-

Вложувањата во сопственички инструменти расположливи за продажба во износ од 34.708 илјади денари (2016: 34.708 илјади денари) вклучуваат вложувања во хартии од вредност со кои Банката врз основа на основачко вложување во капиталот на финансиски и нефинансиски друштва.

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)

23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	-
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	-

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	
Исправка на вредноста за годината	-
Дополнителна исправка на вредноста	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-
Ефект од курсни разлики	-
(Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017***(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***24. Вложувања во подружници и придружени друштва****А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва**

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016
		-	-	-	-

Б Финансиски информации за придружените друштва – 100 проценти

Назив на придружените друштва тековна година 2017	Вкупна актива	Вкупни обврски	Во илјади денари		Добивка/(загуба) за финансиската година
			Вкупно капитал и резерви	Приходи	
	-	-	-	-	-
претходна година 2016	-	-	-	-	-

На 31 декември 2017 и 2016 година Банката нема вложувања во подружници и придружни ентитети.

25. Останати побарувања

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Побарувања од купувачите	3.482	1.603
Однапред платени трошоци	44.664	30.636
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	11.873	10.952
Побарувања од вработените	362	64
Аванси за нематеријални средства	6.717	5.321
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (побарувања кои претставуваат повеќе од 10% од вкупно останати)		
Побарување од други банки по основ на трансакции со Мастер	43.840	39.587
Побарување од други банки по основ на трансакции со Виса	223.804	156.650
Побарување од друга банка за порамнување од картично работење	45.286	29.397
Вестерн Унион	1.949	1.390
Залихи	14.100	8.205
Побарување по судски такси	5.985	3.433
Останато	3.198	1.962
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	405.260	289.200
(Исправка на вредноста)	(11.195)	(7.419)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	394.065	281.781

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари	7.419	24.774
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	7.059	6.099
(ослободување на исправката на вредноста)	(922)	(2.979)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	155	351
(Отпишани побарувања – по закон Министерство за финансии)	-	(82)
(Отпишани побарувања – по Одлука од НБРМ)	(2.516)	(20.744)
Состојба на 31 декември	11.195	7.419

Позицијата „Отпишани побарувања – по Одлука на НБРМ“ е резултат на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик (Сл.Весник бр.223/15), според која Банката е должна да врши отпис на кредитната изложеност доколку се поминати две години од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%, и тоа по основ на главница отпишан е износ од 2.516 илјади денари.

26. Заложени средства

Должнички хартии од вредност

Сопственички инструменти

Вкупно заложени средства

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-

На 31 декември 2017 година Банката нема заложени средства (31 декември 2016 година: нема).

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)	63.291	17.567	-	13.088	775	94.721
преземени во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	(37.379)	-	-	-	(188)	(37.567)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)	25.912	17.567	-	13.088	587	57.154
Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)	25.912	17.567	-	13.088	587	57.154
преземени во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	(1.537)	(2.628)	-	(1.755)	-	(5.920)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)	24.375	14.939	-	11.333	587	51.234
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)	29.054	10.952	-	8.736	393	49.135
загуба поради оштетување во текот на годината	11.119	2.809	-	1.619	160	15.707
(продадени во текот на годината)	(22.728)	-	-	-	(185)	(22.913)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)	17.445	13.761	-	10.355	368	41.929
Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)	17.445	13.761	-	10.355	368	41.929
загуба поради оштетување во текот на годината	4.281	3.190	-	1.620	102	9.193
(продадени во текот на годината)	(1.230)	(2.628)	-	(913)	-	(4.771)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)	20.496	14.323	-	11.062	470	46.351
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2016 (претходна година)	34.237	6.615	-	4.352	382	45.586
на 31 декември 2016 (претходна година)	8.467	3.806	-	2.733	219	15.225
на 31 декември 2017 (тековна година)	3.879	616	-	271	117	4.883

28. Нематеријални средства

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријални средства земено под закуп	Неконтролирано учество	Вкупно
<i>Во илјади денари</i>							
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2016	-	118.262	-	65.484	19.966	-	203.712
зголемувања преку нови набавки	-	22.714	-	1.086	1.410	-	25.210
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
Пренос од материјални средства	-	11.038	-	-	-	-	11.038
Состојба на 31 декември 2016	-	152.014	-	66.570	21.376	-	239.960
Состојба на 1 јануари 2017	-	152.014	-	66.570	21.376	-	239.960
зголемувања преку нови набавки	-	24.517	-	4.085	8.575	-	37.177
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Пренос од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017	-	176.531	-	70.655	29.951	-	277.137
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2016	-	102.378	-	55.955	7.218	-	165.551
амортизација за годината	-	12.222	-	6.010	5.790	-	24.022
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016	-	114.600	-	61.965	13.008	-	189.573
Состојба на 1 јануари 2017	-	114.600	-	61.965	13.008	-	189.573
амортизација за годината	-	16.611	-	4.546	10.906	-	32.063
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017	-	131.211	-	66.511	23.914	-	221.636
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2016	-	15.884	-	9.529	12.748	-	38.161
на 31 декември 2016	-	37.414	-	4.605	8.368	-	50.387
на 31 декември 2017	-	45.320	-	4.144	6.037	-	55.501

*(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката**

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	Вкупно
Во илјади денари						
Сегашна сметководствена вредност на:						
на 31 декември 2016	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2017	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2017 и 2016 година, Банката нема заложено нематеријални средства како обезбедување за обврски.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

29. Недвижности и опрема**А Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

	Земји ште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела риска опрема	Други ставки на недвижно стите и опремата	Останата опрема	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
<i>Во илјади денари</i>									
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)	-	595.201	52.455	69.988	26.540	435.430	25.537	121.337	1.326.488
Зголемувања	-	4.921	-	2.962	5.457	60.614	62.825	27.164	163.943
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(5.054)	-	-	(45)	-	-	(5.099)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	14.192	7.948	3.779	-	25.832	(46.902)	(4.849)	-
пренос во нематеријални средства	-	-	-	-	-	-	(11.038)	-	(11.038)
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)	-	614.314	55.349	76.729	31.997	521.831	30.422	143.652	1.474.294
Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)	-	614.314	55.349	76.729	31.997	521.831	30.422	143.652	1.474.294
Зголемувања	-	22.473	7.945	6.762	8.661	59.614	21.783	16.578	143.816
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(800)	(37)	-	(3.203)	(18.521)	-	(22.561)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос во нематеријални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)	-	636.787	62.494	83.454	40.658	578.242	33.684	160.230	1.595.549
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)	-	128.072	26.961	59.886	13.570	335.775	-	41.671	605.935
амортизација за годината	-	15.036	11.471	4.485	2.870	41.962	-	15.755	91.579
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(5.053)	-	-	(30)	-	-	(5.083)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)	-	143.108	33.379	64.371	16.440	377.707	-	57.426	692.431
Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)	-	143.108	33.379	64.371	16.440	377.707	-	57.426	692.431
амортизација за годината	-	15.635	10.018	5.184	3.365	58.365	-	14.887	107.454
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(796)	(37)	-	(3.203)	-	-	(4.036)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)	-	158.743	42.601	69.518	19.805	432.869	-	72.313	795.849
Сегашна сметководствена вредност									
на 1 јануари 2016 (претходна година)	-	467.129	25.494	10.102	12.970	99.655	25.537	79.666	720.553
на 31 декември 2016 (претходна година)	-	471.206	21.970	12.358	15.557	144.124	30.422	86.226	781.863
на 31 декември 2017 (тековна година)	-	478.044	19.893	13.936	20.853	145.373	33.684	87.917	799.700

29. Недвижности и опрема (продолжение)

Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

Во илјади денари								
	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опрема	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижности и опрема
Сегашна сметководствена вредност на:								
на 31 декември 2016	-	980	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2017	-	943	-	-	-	-	-	-
								Вкупно
								980
								943

На 31 декември 2017 година, Банката не располага со еден имотен лист за деловен простор со нето сегашна вредност од 943 илјади денари (2016: 980 илјади).

На 31 декември 2017 и 2016 година, Банката нема заложено недвижности и опрема како обезбедување за обврски.

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски

30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	13.216	17.828

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

А Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	тековна година 2017			претходна година 2016		
	Одложени даночни средства	Одложени даночни обврски	На нето- основа	Одложени даночни средства	Одложени даночни обврски	На нето- основа
<i>Во илјади денари</i>						
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2017 и 2016 година, Банката нема признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски.

Б Непризнаени одложени даночни средства

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-	-

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжение)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)

В Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

Во илјади денари	Признаени во текот на годината:			Состојба на 31 декември
	Состојба на 1 јануари	Биланс на успех	Капиталот	
Претходна година 2016	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
Тековна година 2017	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

Во 2017 и 2016 година, Банката нема усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски.

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

А Нетековни средства кои се чуваат за продажба

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

Б Група за отуѓување

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
<i>Вкупно група на средства за отуѓување</i>	-	-
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
<i>Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>	-	-

В Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	во илјади денари	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

На 31 декември 2017 и 2016 година, Банката нема нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување.

32. Обврски за тргување

<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2017
	претходна година 2016
<i>Депозити на банки</i>	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
<i>Депозити на други комитенти</i>	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>	
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-
<i>Деривати за тргување</i>	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
Вкупно обврски за тргување	-

На 31 декември 2017 и 2016 година, Банката нема обврски за тргување.

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

во илјади денари				
тековна година 2017		претходна година 2016		
Сегашна сметководствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>	-	-	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-

На 31 декември 2017 и 2016 година, Банката нема финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање.

34. Депозити

34.1 Депозити на банки

во илјади денари				
тековна година 2017		претходна година 2016		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Тековни сметки				
домашни банки	42.588	-	61.811	-
странски банки	58.499	-	34.015	-
Депозити по видување				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити				
домашни банки	452.996	-	336.569	-
странски банки	2.090.684	-	922.218	-
Ограничени депозити				
домашни банки	610	-	610	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити				
домашни банки	32	-	16	-
странски банки	26	-	15	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	2.645.435	-	1.355.254	-

34. Депозити (продолжение)

34.2 Депозити на други комитенти

во илјади денари				
тековна година 2017		претходна година 2016		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	7.250.780	-	3.909.505	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	1.460.575	2.021.104	2.621.129	1.463.418
Ограничени депозити	505.791	399.317	439.207	488.768
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	33.272	-	25.130	-
	9.250.418	2.420.421	6.994.971	1.952.186
Држава				
Тековни сметки	27.475	-	13.709	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
	27.475	-	13.709	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	257.016	-	290.179	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	3.185	575.003	110	768.977
Ограничени депозити	2.381	678	1.311	978
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	28	-	100	-
	262.610	575.681	291.700	769.955
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	132.368	-	83.702	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	512.415	2.136.120	1.305.760	530.971
Ограничени депозити	43.561	491	-	32
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	7.507	-	13.448	-
	695.851	2.136.611	1.402.910	531.003

34. Депозити (продолжение)

34.2 Депозити на други комитенти (продолжение)

во илјади денари				
тековна година 2017		претходна година 2016		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Домаќинства				
Тековни сметки	2.914.633	-	2.213.769	-
Депозити по видување	558.957	-	437.669	-
Орочени депозити	1.823.983	6.077.863	1.779.117	5.119.574
Ограничени депозити	59.952	464.655	53.194	440.394
Останати депозити	16.594	-	16.600	-
Обврски врз основа на камати	95.397	-	88.753	-
	5.469.516	6.542.518	4.589.102	5.559.968
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	136.579	-	135.884	-
Депозити по видување			-	-
Орочени депозити	28.185	40.512	20.858	36.714
Ограничени депозити	30.843	15.803	45.092	4.119
Останати депозити			-	-
Обврски врз основа на камати	850	-	579	-
	196.457	56.315	202.413	40.833
Тековна достасаност	4.895.657	(4.895.657)	4.007.968	(4.007.968)
Вкупно депозити на други комитенти	20.797.984	6.835.889	17.502.773	4.845.977

35. Издадени должнички хартии од вредност

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
Обв. врз основа на камати за издадени хартии од в/ст	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-

На 31 декември 2017 и 2016 година, Банката нема издадени должнички хартии од вредност.

36. Обврски по кредити

А Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот

	во илјади денари			
	тековна година 2017		претходна година 2016	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	-	2.942.371	-	2.860.084
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	7.567	-	4.954	-
Нерезиденти				
Обврски по кредити	33.715	-	102.818	1.589.728
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	66	-	14.813	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	3.808	-	3.788
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	3.155.271	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	3.233	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	2.467.947
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	4.662	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	746.705	(746.705)	2.020.172	(2.020.172)
Вкупно обврски по кредити	791.286	5.354.745	2.147.419	4.901.375

36. Обврски по кредити (продолжение)

Б Обврски по кредити според кредитодавателот

<i>во илјади денари</i>				
	тековна година 2017		претходна година 2016	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
МБПР	7.567	2.942.371	4.954	2.860.084
<i>странски извори:</i>				
ЕБРД	33.781	-	103.177	52.698
ЕФСЕ	1.944	2.043.661	3.694	1.500.865
ФИОМ	-	3.808	-	3.788
ГГФ	1.289	1.111.610	968	964.734
МРФП	-	-	-	-
СОРОС	-	-	-	2.348
ДХБ - Банка	-	-	14.454	922.218
ЈАПИ КРЕДИ Банка	-	-	-	614.812
Тековна достасност	746.705	(746.705)	2.020.172	(2.020.172)
Вкупно обврски по кредити	791.286	5.354.745	2.147.419	4.901.375

Банката има засновано залог на побарувања во форма на нотарски акт во корист на Македонска Банка за поддршка на развој (МБПР) по договори за подкредит со крајни корисници одобрени од кредитните линии на ЕИБ 1, 2, 3 и 4. Обврска на Банката е побарувањата со кои се стекнува врз основа на договорите кои ги склучува со своите клиенти да ги заложат во корист на МБПР.

Во случај на доцнење на отплатата од страна на Банката кон МБПР, МБПР би имала извршна исправа во форма на нотарски акт со која би го наплатила долгот на Банката од побарувањата кои Банката ги има кон своите клиенти.

36. Обврски по кредити (продолжение)

Услови за отплата на обврските

Кредитодавател	Обезбедување	Валута	Каматна стапка	Година на достасување
МБПР	Меници + залог на побарувања од клиентите	ЕУР	0,5%-3%	2028
ЕФСЕ	Необезбеден кредит	ЕУР	2,30%	2021-2027
ГГФ	Необезбеден кредит	ЕУР	2,40%	2018-2024
EBRD TFP	Необезбеден кредит	ЕУР	1,25%-1,50%	2015-2018
ФИОМ	Необезбеден кредит	МКД	0%-2%	Согласно договорите склучени со крајните корисници

37. Субординирани обврски

Обврски по субординирани депозити

Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани кредити

Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност

Обврски врз основа на камати

Откупливи приоритетни акции

Вкупно субординирани обврски

Во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

На 31 декември 2017 и 2016 година, Банката нема субординирани обврски.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

38. Посебна резерва и резервирања

во илјади денари	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за преструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година)	15.347	179	70.281	-	-	-	85.807
дополнителни резервирања во текот на годината	22.190	-	30.842	-	-	-	53.032
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(15.444)	-	(58.409)	-	-	-	(73.853)
Ефект од курсни разлики	(11)	-	-	-	-	-	(11)
Состојба на 31 декември 2016 (претходна година)	22.082	179	42.714	-	-	-	64.975
Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година)	22.082	179	42.714	-	-	-	64.975
дополнителни резервирања во текот на годината	17.679	500	70.401	-	-	-	88.580
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(228)	-	-	-	(228)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(22.516)	(179)	(39.016)	-	-	-	(61.711)
Ефект од курсни разлики	6	-	-	-	-	-	6
Состојба на 31 декември 2017 (тековна година)	17.251	500	73.871	-	-	-	91.622

Сегашната вредност на резервирањата за пензии и други користи на вработените е утврдена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи.

Основните користени актуарски претпоставки се следните:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Каматна стапка	4,00%	4,30%
Просечен пораст на плати	0,14%	0,14%

Актуарските претпоставки опфаќаат и демографски претпоставки во врска со идните карактеристики на постојните вработени лица во Банката кои имаат право на користи. Користените демографски претпоставки се:

- Смртност за време на работниот однос и
- Стапки на флукуација на вработените, односно стапка на прекин на работниот однос.

39. Останати обврски

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Обврски кон добавувачите	16.481	25.736
Добиени аванси	317	-
Обврски за провизии и надоместите	35	20
Пресметани трошоци	75	137
Разграничени приходи од претходна година	74.155	30.985
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупно останати обврски)	-	-
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Мастер	26.340	21.043
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Виса	149.531	109.578
Обврска кон друга банка за порамнување од картично работење	47.489	28.994
Депозити за изведувачки работи	2.065	833
Останати даноци и придонеси	1.743	2.380
Нераспределен денарски прилив	11.910	1.625
Нераспределен девизен прилив	77.006	79.958
Оснивачки влог за фирми	5.944	4.730
Останато	20.457	9.882
Вкупно останати обврски	433.548	315.901

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

40. Запишан капитал**A Запишан капитал**

	во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016
Состојба на 1 јануари - целосно платени	10.000	-	363.318	289.369	-	-	3.633.180	2.893.690
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	73.949	-	-	-	739.490
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	10.000	-	363.318	363.318	-	-	3.633.180	3.633.180

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2016: 1 обична акција). Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во јуни 2016 година, Собранието на акционери на Банката донесе Одлука за зголемување на капиталот заради обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во наредниот период. Издадени беа допнителни 73.949 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари, односно зголемувањето на капиталот изнесуваше 739.490 илјади денари. Со оваа емисија на акции се зголеми сопственичкото учество во капиталот на најголемиот акционер Türkiye Halk Bankası a.s. Ankara, Turkey (види белешка 40в).

40. Запишан капитал (продолжение)**Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката**

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	788.032

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	2.723
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-

По денот на изготвување на билансот на состојба нема предложени дивиденди од Надзорниот одбор на Банката.

40. Запишан капитал (продолжение)**В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2017	претходна година 2016	тековна година 2017	претходна година 2016
Име на акционерот	Запишан капитал (Номинална вредност)	Запишан капитал (Номинална вредност)	Право на глас	Право на глас
Turkiye Halk Bankasi a.s. Ankara, Turkey	3.633.180	3.633.180	99,03%	99,03%
Вкупно	3.633.180	3.633.180	99,03%	99,03%

Законска резерва

Според локалната законска регулатива Банката треба да пресметува и издвојува 5% од нето добивката за годината за законска резерва додека нивото на резервите не достигне износ кој е еднаков на една десетина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за Трговски Друштва или со Статутот на Банката.

Резерва за објективна вредност

Резервата за објективна вредност на Банката ја сочинува кумулативната нето промена во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба, освен загубите поради оштетување, додека вложувањето е депризнаено.

Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања

Ревалоризациските резерви за средствата преземени за ненаплатени побарувања се формираат во моментот на признавање на преземените средства.

На датумот на преземање на средството, банката е должна во билансот на состојба да прикаже оштетување од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на прееменото средство. Доколку износот на затворената исправка на вредноста/поседна резерва е поголем дел од оштетувањето, Банката е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

Банката ја депризнава ревалоризациската резерва со ослободување во билансот на успех во моментот на продажба на средството. Дополнително, ревалоризациската резерва може да се депризнае и во случај кога средството не е продадено, но ревалоризациската резерва е исклучена од дополнителниот капитал согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

Премии од акции

Премииите од акции на 31 декември 2017 година во износ од 325.854 илјади денари (2016: 325.854 илјади денари) претставуваат разлика помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акциите.

41. Заработка по акција

А Основна заработка/(загуба) по акција

Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

Нето-добивка за годината

Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (неведете поделно)

Нето - добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
539.292	471.390
-	-
-	-
539.292	471.390

Пондериран просечен број на обични акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината:

Ефект од издадени обични акции во август 2016 година

Ефект од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани поделно)

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември

Основна заработка по акција (во денари)

<i>број на акции</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
363.318	289.369
-	26.266
-	-
363.318	315.635
1.484	1.493

Б Разводната заработка/(загуба) по акција

Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции

Корекции на нето-добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции

Нето - добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

<i>во илјади денари</i>	
2017	2016
539.292	471.390
-	-
539.292	471.390

41. Заработка по акција (продолжува)

Б Разводната заработка/(загуба) по акција (продолжува)

Пондериран просечен број на обични акции (разводнет)

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефект од издадени обични акции во август 2016 година

Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции

(наведете ги сите настани поодделно)

**Пондериран просечен број на обичните акции
(разводнети) на 31.12**

Разводната заработка по акција (во денари)

број на акции	
тековна година 2017	претходна година 2016
363.318	289.369
-	26.266
-	-
363.318	315.635
1.484	1.493

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства

42.1 Потенцијални обврски

Платежни непокриени гаранции

во денари

во странска валута

во денари со валутна клаузула

Чинидбени непокриени гаранции

во денари

во странска валута

во денари со валутна клаузула

Непокриени акредитиви

во денари

во странска валута

во денари со валутна клаузула

Неискористени пречекорувања по тековни сметки

Неискористени лимити на кредитни картички

Преземени обврски за кредитирање и неискористени
кредитни лимити

Издадени покриени гаранции

Покриени акредитиви

Останати потенцијални обврски

**Вкупно потенцијални обврски пред посебната
резерва**

(Посебна резерва)

**Вкупно потенцијални обврски намалени за
посебната резерва**

во илјади денари	
тековна година 2017	претходна година 2016
1.698.531	1.040.559
427.714	343.388
711.223	637.795
942.768	1.020.438
150	1.951
78.175	128.425
-	-
397.221	498.411
-	-
303.216	268.319
532.325	504.425
11.966.151	9.880.973
226.159	449.220
-	-
-	-
17.283.633	14.773.904
(17.251)	(22.082)
17.266.382	14.751.822

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжение)**42.1 Потенцијални обврски (продолжение)**

Банката обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни. Овие договори имаат фиксни лимити и вообичаено се одобруваат за период до една година. Достасувањата не се концентрирани во ниту еден период.

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат. Голем дел од преземените и потенцијални обврски ќе достасаат без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови.

Износот на отповикливи потенцијални обврски изнесува 11.089.295 илјади денари (2016: 8.479.229 илјади денари), а износот на неотповикливи 1.712.397 илјади денари (2016: 2.174.487 илјади денари).

Судски спорови

Банката е вклучена во судски постапки од своето редовно работење. Износот на судските спорови кои се водат против Банката на 31 декември 2017 година изнесува 142,072 илјади денари (2016: 108,595 илјади денари), за кои е направена резервација во износ од 500 илјади денари (2016: нема). Раководството на Банката смета дека конечниот исход на остатокот од судските спорови ќе биде решен во корист на Банката и дека нема да настанат материјално значајни загуби по основ на овие спорови.

42.2 Потенцијални средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2017	претходна година 2016
-	-
-	-

Вкупно потенцијални средства

На 31 декември 2017 и 2016 година, Банката нема потенцијални средства.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

43. Работи во име и за сметка на трети лица

во илјади денари					
тековна година 2017			претходна година 2016		
Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	4.000	-	4.000	4.000	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	1.944.327	-	1.944.327
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	2.156.602	-	2.156.602	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	(4.000)	(4.000)	-	(4.000)
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	(1.944.327)	(1.944.327)
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	(2.156.602)	(2.156.602)	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-
Вкупно	2.160.602	(2.160.602)	-	1.948.327	(1.948.327)

Банката настапува на примарен и секундарен пазар со цел купување на хартии од вредност во име и за сметка на физички и правни лица кои сакаат да располагаат со истите, било тоа да се Државни записи или Благајнички записи.

44. Трансакции со поврзани страни

На 7 април 2011 година Türkiye Halk Bankası a.s. Ankara, Turkey го купи мнозинскиот пакет на акции на ИК Банка АД Скопје (ХАЛК БАНКА АД Скопје) во износ од 91,56% со што стана матично друштво. Акцииите се откупени од Демир Халк Банка од Холандија (DNB Bank) која поседуваше 66,56% од акцииите на ИК Банка АД Скопје (ХАЛК БАНКА АД Скопје) како и 25,00% од акцииите кои беа во сопственост на Европска банка за обнова и развој (ЕБОР). По припојувањето на Зираат Банка АД Скопје во 2012 година, и зголемувањето на капиталот во јуни 2016 година, Türkiye Halk Bankası a.s. Ankara, Turkey поседува 99,03% од акцииите со право на глас и претставува матично Друштво на Банката. Крајно матично друштво на Групата е Türkiye Varlık Fonu.

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица со банката се: лица со посебни права и одговорности во банката и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во банката (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во банката или овозможуваат значително влијание врз управувањето на банката) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица и подружници на банката и други лица со кои банката има блиски врски.

На крајот на годината трансакциите со поврзаните страни биле како што се презентирани во продолжение.

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)

А Биланс на состојба

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
<i>Во илјади денари</i>						
Состојба на 31 декември 2017						
Средства						
Тековни сметки	7.356	-	-	-	875	8.231
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	6.684	5.202	11.886
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	60.399	6.915	67.314
Вложувања во хартии од вредност (Исправка на вредноста)	-	-	-	(675)	(99)	(774)
Останати средства	-	-	-	13	3.146	3.159
Вкупно	7.356	-	-	66.421	16.039	89.816
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	2.105.205	-	-	75.402	165.913	2.346.520
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	2.105.205	-	-	75.402	165.913	2.346.520
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	247.893	-	-	11.608	2.273	261.774
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	(116)	(26)	(142)
Вкупно	247.893	-	-	11.492	2.247	261.632
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)

А Биланс на состојба (продолжение)

Во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2016						
Средства						
Тековни сметки	7.910	-	-	-	32	7.942
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	8.033	3.614	11.647
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	28.022	2.685	30.707
Вложувања во хартии од вредност (Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	(467)	(50)	(517)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	7.910	-	-	35.588	6.281	49.779
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	937.135	-	-	46.245	71.919	1.055.299
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	922.218	922.218
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	937.135	-	-	46.245	994.137	1.977.517
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	246.995	-	-	-	-	246.995
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	9.976	2.032	12.008
(Посебна резерва)	-	-	-	(367)	(21)	(388)
Вкупно	246.995	-	-	9.609	2.011	258.615
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)

Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни

Во илјади денари

тековна година 2017

Приходи

Приходи од камата -
 Приходи од провизии и надомести 1.606
 Нето-приходи од тргување -
 Приходи од дивиденда -
 Капитална добивка од продажба на
 нетековни средства -
 Останати приходи -
 Трансфери помеѓу субјектите -

Вкупно

Расходи

Расходи за камата 2.775
 Расходи за провизии и надомести 351
 Нето-загуби од тргување -
 Расходи за набавка на нетековни
 средства -
 Исправка на вредноста на
 финансиските средства, на нето
 основа -
 Останати расходи -
 Трансфери помеѓу субјектите -

Вкупно

Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
-	-	-	2.523	773	3.296
1.606	-	-	488	482	2.576
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.606	-	-	3.011	1.255	5.872
2.775	-	-	937	11.018	14.730
351	-	-	-	62	413
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	319	319
-	-	-	-	-	-
3.126	-	-	937	11.399	15.462

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни (продолжение)**

<i>Во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
претходна година 2016						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	1.200	342	1.542
Приходи од провизии и надомести	1.199	-	-	396	258	1.853
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	1.199	-	-	1.596	600	3.395
Расходи						
Расходи за камата	1.947	-	-	417	8.743	11.107
Расходи за провизии и надомести	353	-	-	-	38	391
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетоквни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	2.300	-	-	417	8.781	11.498

В Надомести на раководниот кадар на банката

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2017	претходна година 2016
Краткорочни користи за вработените	132.851	123.321
Користи по престанок на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно	132.851	123.321

45. Наеми

А Наемодавател

А.1 Побарувања по финансиски наем

Во илјади денари

Состојба на 31 декември 2017

**Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот**

Вкупно

Состојба на 31 декември 2016

**Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот**

Вкупно

	Периоди на достасување на побарувањата по финансиски наем		
Вкупно побарувања по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

А.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

Во илјади денари

Состојба на 31 декември 2017

**Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот**

Вкупно

Состојба на 31 декември 2016

**Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот**

Вкупно

	Периоди на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Во илјади денари

**Вредност на имотот
даден под оперативен
наем:**

31 декември 2017

31 декември 2016

Вкупно

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опремата	Вкупно
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

45. Наеми (продолжение)

Б Наемател

Б.1 Обврски по финансиски наеми

Во илјади денари

Состојба на 31 декември 2017

Вкупно

Состојба на 31 декември 2016

Вкупно

Периоди на достасување на побарувањата по финансиски наем			
Вкупно побарувања по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Во илјади денари

Вредност на имотот даден под
финансииски наем:

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2016

Зголемувања

(отуѓување и расходување)

Останато

Состојба на 31 декември 2016

Состојба на 1 јануари 2017

Зголемувања

(отуѓување и расходување)

Останато

Состојба на 31 декември 2017

Акумулирана амортизација и оштетување

Состојба на 1 јануари 2016

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на
годината

(ослободување на загубата поради
оштетување во текот на годината)

(στην ίδια ο ήρωας σπινδύλει)

О

Состојба на 31 декември 2016

Состојба на 1 јануари 2017

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на
годината

(ослободување на загубата поради
оштетување во текот на годината)

(отуѓување и расходување)

Останато

Состојба на 31 декември 2017

Сегашна сметководствена вредност

на 1 януари 2016

на 31 декември 2016

на 31 декември 2017

[illegible]

45. Наеми (продолжение)

Б Наемател (продолжение)

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

Во илјади денари

Состојба на 31 декември 2017

Вкупно

Состојба на 31 декември 2016

Вкупно

	Периоди на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Оперативен наем

Банката зема под оперативен наем деловни објекти. Договорите за наемот се раскинливи и се однесуваат за период до 5 години и над 5 години.

46. Плаќања врз основа на акции

Датум на давање на опцијата

Датум на истекување на опцијата

Цена на реализација на опцијата

Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата

Варијанса

Очекуван принос на дивидендата

Каматна стапка

Објективна вредност на датумот на давање на опцијата

во илјади денари	
Тековна година 2017	Претходна година 2016
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Состојба на 1 јануари

Промени во текот на годината:

опции дадени на членовите на

Надзорниот одбор

опции дадени на членовите на

Управниот одбор

останати дадени опции

форфетирани опции

реализирани опции

опции со истечен краен рок

Состојба на 31 декември

Тековна година 2017		Претходна година 2016	
Број на опциите за акции	Пондерирана просечна цена за опциите за акции	Број на опциите за акции	Пондерирана просечна цена за опциите за акции
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

47. Даночни ризици

Финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Банката подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Банката, не постојат какви било дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

48. Настани по датумот на билансот на состојба

По денот на составување на билансот не се случиле настани од материјално значење, а кои треба да се прикажат во финансиските извештаи, освен намерата на матичната банка за зголемување на капиталот на Банката за дополнителни 61.500 акции, со номинална вредност и продажна вредност по акција од 10.000 денари.